

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 151 год. LXVII | 31 октомври 2011, понеделник | Цената на овој број е 260 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3287. Закон за изменување на Законот за одбрана.....	3	3295. Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка на разгледници од старо Скопје“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено значење.....	5
3288. Указ бр. 24 од Претседателот на Република Македонија.....	3	3296. Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка на раноантичка камена и метална пластика од археолошкиот локалитет Вардарски Рид“ во Националната установа Музеј Гевгелија за културно наследство од особено значење.....	5
3289. Уредба за дополнување на Уредбата за Методологија за утврдување на вредноста на станот, како и Методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена..	3	3297. Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка на монети од средновековниот период од VI – XVI век“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено значење.....	6
3290. Одлука за формирање Национален координативен центар за гранично управување.....	4	3298. Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка монети од османлискиот период“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено значење.....	6
3291. Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за здравство.....	4	3299. Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка фотографии од Благоја Дрнков“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено значење.....	6
3292.. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	4	3300. Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка епиграфски споменици од османлискиот период“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено значење.....	6
3293. Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка на музејски предмети од средновековниот период“ во Националната установа Музеј Гевгелија за културно наследство од особено значење.....	5		
3294. Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка на теракоти од археолошкиот локалитет Вардарски Рид“ во Националната установа Музеј Гевгелија за културно наследство од особено значење.....	5		

	Стр.		Стр.
3301.		3318.	
Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка археолошки предмети од средновековен период од XII – XIII век“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено значење.....	7	3319.	20
3302.		3320.	21
Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка предмети од применета уметност од мал формат и литургиска опрема од XIV до XIX век“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено значење.....	7	3321.	21
3303.		3322.	21
Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка на монети од античкиот период“ во Јавната установа Музеј на град Скопје за културно наследство од особено значење.....	7	3323.	21
3304.			
Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка икони и други уметнички религиски предмети“ во Националната установа Музеј на Македонија - Скопје за културно наследство од особено значење...	7	3324.	21
3305.	8	Правилник за формата и содржината како и начинот на водењето на образецот за известување со кои откупувачот писмено ги известува производителите од кои откупил сурово млеко за резултатите од класификацијата и вреднувањето на суровото млеко....	26
3306.	8	3325.	27
Одлука за определување на заштитни зони на изворот „Студенчица“.....	8	3326.	
3307.	11	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2011 година на Топлификација АД-Скопје.....	27
3308.	11	3327.	
Одлука за висината на единствениот надоместок од умножување за приватно користење.....	11	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2011 година на Скопје Север АД-Скопје.....	27
3309.	12	3328.	
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар.....	12	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година на Снабдување Исток ДООЕЛ Скопје.....	28
3310.	12	3329.	
Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи на Градот Скопје.....	12	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година на Снабдување Центар ДООЕЛ Скопје.....	28
3311.	15	3330.	
Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште, за донесување на урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс-комерцијални и деловни намени, производство и сервиси, КО Башино село, општина Велес.....	15	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година на Снабдување Запад ДООЕЛ Скопје.....	29
3312.	15	3331.	
Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје.....	15	Правилник за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас.....	30
3313.	15	3332.	
Одлука за отворање на културно - информативен центар на Република Македонија во Република Словенија..	15	Одлука за утврдување на референтни цени на пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита на специфични и комплексни случаи....	80
3314.	16	3333.	
Решение за изменување на решението за именување на претседател, членови и заменици членови на националното координативно тело за спроведување на акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година.....	16	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на услуги во превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување.....	83
3315.	19		
Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2011 година.....	19		
3316.			
Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2011 година.....	16		
3317.			
Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2011 година.....	19		

	Стр.		Стр.
3334. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	83	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
3335. Правилник за измена на правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во РМ и радиодифузерите од регионот Скопје (градот Скопје и неговата околина) бр.01-861/1 од 11.03.2011 („Сл. весник на РМ“ бр. 31 /2011).....	84	Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2011/367/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/273/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија	1
		Огласен дел.....	1-52

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3287.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за одбрана, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 октомври 2011 година.

Бр. 07-4445/1 Претседател
26 октомври 2011 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА

Член 1
Во Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/11), во членот 62-ѓ став 2 зборовите: „комисијата за решавање во управна постапка од втор степен од областа на одбраната“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 2
Во членот 77 став 2 зборовите: „второстепената комисија од членот 62-ѓ став 2 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнување на примената на Законот за основање на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

L I G J PËR NDRYSHIMN E LIGJIT PËR MBROJTJE

Нени 1
Нë Ligjin për mbrojtje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 dhe 51/11), në nenin 62-gj, paragrafi 2, fjalet: "Komisionin për Vendimarrje në Procedure Administrative në Shkallë të Dytë nga sfera e mbrojtjes" zevendesohen me fjalet: "Komisionin Shtetëror për Vendimarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkallë të Dytë".

Neni 2
Në nenin 77 paragrafi 2 fjalet: "komisionin e shkallës së dytë nga neni 62-gj paragrafi 2 i ketij ligji" zevendesohen me fjalet: "Komisionin Shtetëror për Vendimarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkallë të Dytë".

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për themelimin e Komisionit Shtetëror për Vendimarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkallë të Dytë.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3288.

УКАЗ БР. 24
28 октомври 2011 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

Правен факултет „Јустинијан Први“
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за врвните резултати во долгогодишната образовна, научноистражувачка и апликативна дејност во областа на правните, политичките и студиите по новинарство, со што даде исклучителен придонес во напредокот на научната мисла и севкупниот развој и афирмација на Република Македонија.

Бр. 10-1934 Претседател
28 октомври 2011 година на Република Македонија,
Скопје **д-р Горге Иванов, с.р.**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3289.

Врз основа на член 65 став 3 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.10.2011 година, донесе

УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА СТАНОТ, КАКО И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА, ВИСИНАТА НА НЕПРОФИТНАТА ЗАКУПНИНА, НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗАКУПНИНАТА, ПРОСТОРНИТЕ НОРМИ, НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОТ, ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НЕПРОФИТНИ СТАНОВИ, СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ, ЗА ПРИВРЕМЕН ЗАКУП И ЗАКУПОТ НА СТАНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА НАМЕНА

Член 1
Во Уредбата за Методологија за утврдување на вредноста на станот, како и Методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на ста-

нот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2010 и 30/2010), во членот 13, по ставот 1 (еден) се додава нов став 2 (два), кој гласи:

„(2) По исклучок висината на годишната закупнина на стан кој се доделува за реализација на проекти и програми на Владата, го определува Владата со посебна одлука.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6555/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3290.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во врска со член 56 став 1 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се формира Национален координативен центар за гранично управување (во натамошниот текст: Национален координативен центар).

Член 2

Националниот координативен центар како координативно тело на Владата на Република Македонија има за цел да врши ефикасна координација, олеснување на размената на податоци и информации и поголема интеграција во граничното управување.

Член 3

Националниот координативен центар е составен од координатор, заменик координатор, десет претставници од Министерството за внатрешни работи и по еден претставник и нивен заменик од Министерството за финансии - Царинска управа и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Во работата на Националниот координативен центар со по еден претставник и нивен заменик учествуваат и Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за здравство, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за транспорт и врски и Дирекцијата за радијациона сигурност.

Член 5

Националниот координативен центар е сместен во објектот на граничната полиција во Министерството за внатрешни работи.

Член 6

Средствата за работа на Националниот координативен центар ќе бидат обезбедени од Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање Национален координативен центар за гранично управување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/07).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4943/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3291.

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана, на 25.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје му престанува користењето на недвижна ствар – објект (деловно средство – Управна зграда, приземје и кат) во с.Панчарево, изграден на КП 3740 дел 2, КО Панчарево, м.в. „Село“ зграда 1 влез 1 кат 1 со површина од 87 м², зграда 1 влез 1 кат 1 со површина од 7 м², зграда 1 влез 1 ПР со површина од 48 м² и зграда 1 влез 2 ПР со површина од 43 м², вкупна површина од 185 м², запишан во Имотен лист бр. 748 сопственост на Република Македонија со право на стопанисување на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.

Член 2

Недвижната ствар – објект од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење, без надомест, на Министерството за здравство за период од 10 години.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар – објект од член 1 на оваа одлука, помеѓу Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје и Министерството за здравство ќе се изврши во рок од 3 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5190/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3292.

Врз основа на член 146, став 2 од Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 145/2010 и 97/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците во следните населени места, кои не се покриени со радиодифузни сигнали, односно немаат прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие „Македонска радиотелевизија“ и тоа:

- с.Орел, општина Свети Николе, со вкупно 26 (дваесет и шест) домаќинства;
- ул. „Вера Цири Вири“, Велес, со вкупно 127 (сто дваесет и седум) домаќинства и
- с.Саса, општина Македонска Каменица, со вкупно 280 (двеста осумдесет) домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува до 1.6.2013 година.

Бр. 51-5423/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3293.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА МУЗЕЈСКИ ПРЕДМЕТИ ОД СРЕДНОВЕКОВНИОТ ПЕРИОД“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ ГЕВГЕЛИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка на музејски предмети од средновековниот период“ во Националната установа Музеј Гевгелија, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи примероци кои потекнуваат од локалитетот Бела Прс – Гевгелија, Вардарски Рид и од непознат локалитет од Гевгелија. Примероците се во хронолошка рамка од XI – XII век.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3294.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА ТЕРАКОТИ ОД АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ВАРДАРСКИ РИД“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ ГЕВГЕЛИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка на теракоти од археолошкиот локалитет Вардарски Рид“ во Националната установа Музеј Гевгелија, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи 131 примерок на поцелосно сочувани и фрагментни од теракотни фигури и бисти, релефни апликации, тиматиони, жртвеник, како и калапи за производство на истите. Сите примероци се изработени од печена глина, претходно калапени во приготвени калапи, а хронолошки го покриваат периодот од IV – I век. пр.н.е.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/2
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3295.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА РАЗГЛЕДНИЦИ ОД СТАРО СКОПЈЕ“ ВО ЈАВНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка на разгледници од старо Скопје“ во Јавната установа Музеј на град Скопје, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи 573 примероци поделени во подгрупи, кои биле издавани во периодот од крајот на 19 век до крајот на 20 век. Разгледниците се отпечатени на хартија со димензија 9x14 см и 16x10 см во колор или црно-бела техника.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/3
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3296.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА РАНОАНТИЧКА КАМЕНА И МЕТАЛНА ПЛАСТИКА ОД АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ВАРДАРСКИ РИД“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ ГЕВГЕЛИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка на раноантичка камена и метална пластика од археолошкиот локалитет Вардарски Рид“ во Националната установа Музеј Гевгелија, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи 13 предмети кои се изработени од мермер, камен песочник и олово, кои хронолошки го покриваат периодот од IV – I век пр.н.е. Во збирката се застапени претстави на Афродита, Деметра, Асклепиј/Хигија, Хермес, Ефеб и други неидентификувани сцени. Оловната престава на Хермес е лиена во калап, а сите други примероци се изработени со вајање и клесање.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/4
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3297.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА МОНЕТИ ОД СРЕДНОВЕКОВНИОТ ПЕРИОД ОД VI – XVI ВЕК“ ВО ЈАВНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка на монети од средновековниот период од VI – XVI век“ во Јавната установа Музеј на град Скопје, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи 393 примероци на византиски монети од бакар – нумии, скифати и чанкасти, ковани во долг временски период, почнувајќи од владеењето на византиските владетели Јусинијан I (527-565) и Јустин II (565-578), до Јован V Палеолог (1341-1391) и 106 примерци – сребрени монети од венецијанските дуждови – метапани и динари од српските владетели: Стефан Драгутин (1276/82-1316), Стефан Урош Милутин (1282-1321) и од македонските феудалци Волкашин и кралот Марко по 1377.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/5
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3298.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА МОНЕТИ ОД ОСМАНЛИСКИОТ ПЕРИОД“ ВО ЈАВНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка Монети од османлискиот период“ во Јавната установа Музеј на град Скопје, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи 332 (535) монети кои датираат од XIV до почетокот на XX век. Најстарите примероци се ковани во периодот од владеењето на османлиските султани – Мурад I (1362-1389) и Бајазит I (1389-1402) се до времето на последниот султан Мехмед V - Решад (1909-1918).

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/6
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3299.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ФОТОГРАФИИ ОД БЛАГОЈА ДРНКОВ“ ВО ЈАВНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка на разгледници од старо Скопје“ во Јавната установа Музеј на град Скопје, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи 182 фотографии со различна димензија и техника, класична фотографија (хартија со нанесена емулзија), како црно/бели и колори. Фотографиите се со различна тематика: пејсаж, портрет, етно мотиви, применета фотографија, експериментална фотографија, мотиви снимени на територијата на Македонија.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/7
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3300.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ЕПИГРАФСКИ СПОМЕНИЦИ ОД ОСМАНЛИСКИОТ ПЕРИОД“ ВО ЈАВНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка Епиграфски споменици од османлискиот период“ во Јавната установа Музеј на град Скопје, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи 47 разнородни епиграфски споменици (китабиња – надвратни плочи, плочи од јавни чешми, надгробни споменици и сл.), кои датираат од почетокот на XVI до XIX век.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/8
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3301.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА АРХЕОЛОШКИ ПРЕДМЕТИ ОД СРЕДНОВЕКОВЕН ПЕРИОД ОД XII – XIII ВЕК“ ВО ЈАВНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка археолошки предмети од средновековен период од XII – XIII век“ во Јавната установа Музеј на град Скопје, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи наоди од заштитните археолошки ископувања на археолошките локалитети: „Кале“ – Скопје, вкупно 136 предмети од XII – XIII век. Од заштитните археолошки ископувања на „Маркови кули“, Чрнче, планина Водно, вкупно 119 предмети од XII – XIII век, потоа наоди од платото кај црквата Св. Спас - Скопје, 4 бронзени предмети од VI век, од село Таор - Скопско, 1 бронзена белгија од XI век и од село Усје - Скопско, 2 сребрени јагодести наушници од XIV век.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/9
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3302.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ПРЕДМЕТИ ОД ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ ОД МАЛ ФОРМАТ И ЛИТУРГИСКА ОПРЕМА ОД XIV ДО XIX ВЕК“ ВО ЈАВНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка предмети од применета уметност од мал формат и литургиска опрема од XIV до XIX век“ во Јавната установа Музеј на град Скопје, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член ја сочинуваат предмети од преродбенскиот период од црквата Св.вмч. Димитриј, Марков манастир, село Сушица, скопско, 69 фрагменти од бронзени вериги и една кука од верига на полиелеј втора половина на XIV век и сребрено кандило од црквата, XIX век. Воедно, збирката ја сочинуваат и: три масивни свечени прстени од сребро, пет од месинг, една од бронза, XVII – XVIII век, четири крстови од сребро и 17 од бакар, XIX век, една икона – триптих, месинг XVII век, три обетки и шест вотивни предмети, едно кандило.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/10
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3303.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА МОНЕТИ ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД“ ВО ЈАВНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка на монети од античкиот период“ во Јавната установа Музеј на град Скопје, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи монети ковани во периодот од 27 год.п.н.е. до 602 г.н.е. и содржи 794 примероци. Монетите се резултат на долгогодишните археолошки, систематски изаштитени истражувања на локалитетот Скупи и други заштитени истражувања на локалитети од скопскиот регион. Изработени се од бронза, сребро и злато, во техника на ковање.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/11 Претседател на Владата
22 октомври 2011 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3304.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ИКОНИ И ДРУГИ УМЕТНИЧКИ РЕЛИГИСКИ ПРЕДМЕТИ“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Збирка икони и други уметнички религиски предмети“ во Националната установа Музеј на Македонија – Скопје, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи вкупно пет типа поединечни добра. Во неа спаѓаат уметнички предмети, односно сакрални, религиски и култни дела од три подгрупи – икони (два типа), мобилијар (два типа) и богослужбени предмети (еден тип), што датираат од XIV до XX век.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5516/12 Претседател на Владата
22 октомври 2011 година на Република Македонија
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3305.

Врз основа на член 96 став (1) точка 1 и став (4), од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ НА ИЗВОРОТ „СТУДЕНЧИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се определуваат заштитните зони на изворот “Студенчица”, кој е наменет за конзумирање на вода од страна на човекот за општините: Кичево, Македонски брод, Прилеп и Крушево.

Член 2

Околу изворот “Студенчица” се определуваат три заштитни зони и тоа:

1. Потесна заштитна зона (зона на строг санитарен надзор) I зона и I-а зона
2. Широка заштитна зона (зона на санитарно ограничување) II зона
3. Поширока заштитна зона (зона на хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување) III зона.

Член 3

Границата на потесната заштитна зона I е зоната на строг санитарен надзор и непосреден простор околу местото на зафаќање на водата наменета за пиење и исклучиво наменета за дистрибуција на водата. Зоната е прописно уредена и оградена со бодликава жица прицврстена за бетонски столбови, со опфат 10 метри во сите правци околу зафатот на изворот “Студенчица” и мерните места -профили на излезните води.

Границата на потесната заштитна зона I околу цевководот на изворската вода се воспоставува појас на заштита од најмалку 2,5 метри од секоја страна по должината на целата траса на цевководот во должина од 100 км.

Член 4

Границата на потесна заштитна зона I-а, е дополнителна потесна заштитна зона со строг санитарен надзор, која се воспоставува со оглед дека се работи за карстна средина, а се протега возводно од каптажата на регионалниот водовод Студенчица по долината на река Студенчица до вливот на долот Фрлогоец-Проодиште, а во оваа зона се вклучени сите понори и понорни зони на Женска планина. Потесната заштитната зона I-а треба да се означува со предупредувачки знаци и информативни табли, а може да биде и оградена.

Член 5

Границата на широка заштитна зона II е зона на санитарно ограничување и го опфаќа подрачјето кое се наоѓа во границите на Националниот парк “Маврово”, започнуваќи на запад со топонимот Уши до кота 2086

метри надморска височина, продолжува до топонимот Пољце и Плашиница, на север продолжува до Орлово седло, а на исток продолжува до топонимот Шанец и потоа се простира до Кленоица.

Член 6

Границата на поширока заштитна зона III е зона на хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување и ги опфаќа сите останати делови на сливното подрачје на река Студенчица, започнуваќи на запад од Думовица, оди кон топонимот Кљукачица и В. Брзвец, на север оди до Чукнитопаница, Ахметовица и топонимот Кобилин рид, на североисток оди по сртот на Арап кула, на исток по Дренова планина, а на југ се движи кон Широка нива и Височица и завршува кон топонимот Бабишта.

Член 7

Заштитните зони се означуваат на теренот со предупредувачки знаци и информативни табли, а потесната заштитна зона I треба да биде оградена.

Член 8

Во потесната заштитна зона I и I-a не треба да се вршат работи и активности со цел заштита на изворот од загадување, освен оние работи и активности кои се преземаат заради одржување и подобрување на функционалноста на зафатот на изворот "Студенчица" и мерните места на излезните води.

Потесната заштитна зона е под 24 часовен надзор.

Во потесната заштитна зона I и I-a не треба да се врши:

- градење на објекти;
- експлоатацијата на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци;
- експлоатација на минерални сировини;
- секако нарушување на горниот заштитен слој на почвата;
- користење на ѓубрива и пестициди;
- сечење дрвја и уништување на вегетацијата;
- неконтролиран транспорт, складирање и користење на материји кој по својот состав се опасни за подземните водоносни слоеви;
- сообраќај;
- кампирање и друг вид на организирано здружување на луѓе и
- преземање на други работи и активности кои можат да влијаат на квалитетот на подземната вода, вклучувајќи ги и дејствијата чие преземање со оваа Одлука е забрането во широка заштитна зона II и поширока заштитна зона III.

Член 9

Широката заштитна зона се наоѓа во границите на Националниот парк Маврово каде има дефиниран режим и зони за заштита каде се дефинирани сите дејствија кои не можат да се одвиваат во паркот.

Во широка заштитна зона II не треба да се врши:

- изградба на објекти освен изградба на трла, бачила мандри и сл. врз основа на одобрен Елаборат за заштита на животната средина;
- изградба на патишта и други сообраќајни објекти;
- изградба на индустриски постројки;
- изградба на бензински пумпи, механичарски сервис или сервис за миење возила;
- намалување на горниот заштитен слој на почвата;
- интензивно земјоделство со голема примена на ѓубрива и пестициди;

- рударство;
- изградба на септички јами;
- изградба на пречистителни станици за отпадна вода и канализациски систем;
- експлоатацијата на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци;
- експлоатација на минерални сировини;
- активности што го оштетуваат речното корито и бреговите на водотеците;
- складирање на градежни материјали;
- транспорт, складирање и користење на нафта и нафтени деривати, хемиски и други опасни и штетни материји и
- преземање на други дејствија кои можат да влијаат на квалитетот на подземната вода, вклучувајќи ги и дејствијата чие преземање со оваа Одлука е забрането во пошироката заштитна зона III.

Член 10

Во пошироката заштитна зона III не треба да се врши:

- користење на земјиштето во колку се загрозуваат неговите природни вредности, вклучувајќи ги и подземните и површинските води кои можат да го загрозат квалитетот, здравствената исправност на водата и издашноста на изворот;
- изградба на индустриски, туристички, угостителски, спортско-рекреативни, земјоделско-стопански објекти и други објекти, како и вршење на дејности чии отпадни води и други отпадни материји можат да го загрозат квалитетот, здравствената исправност и издашноста на изворот;
- испуштање на непречистени урбани отпадни води и индустриски отпадни води;
- испуштање на масла, хемиски, опасни и радиоактивни материји;
- депонирање и исфрлање на отпадни цврсти материји, нивното депонирање и исфрлање да биде во организирани, обезбедени и контролирани депонии кои се наоѓаат надвор од сливното подрачје на изворот "Студенчица";
- обесшумување и
- интензивно земјоделство со голема примена на ѓубрива и пестициди;

Сточарењето да биде на постојниот традиционален начин, не треба да се формира фармерско производство како за ситна така и за крупна стока.

Корисниците на земјиштето во оваа зона ако изведуваат активности кој имаат влијание врз животната средина треба да изработат Елаборат за заштита на животната средина или Студија за оценка на влијанието врз животната средина согласно закон.

Член 11

Картографскиот приказ на заштитните зони со размер 1:25 000, е даден во Прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5607/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

Прилог: Картографски приказ на заштитни зони на изворот „Студенчица“

3306.

Врз основа на член 18-а став 9 а во врска со член 20 точка 1 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-КВАРЦ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ВОЗАРЦИ“ ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини – кварц на локалитетот „с.Возарци“ општина Кавадарци бр.24-2567/1 од 19.3.2010 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц и кварцит на локалитетот „с.Возарци“ општина Кавадарци бр.19-6072/1 од 7.12.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/2009).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5630/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3307.

Врз основа на член 18-а став (9) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОН-
ЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРЖАНИ“ ОПШТИНА КОЧАНИ

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот „Пржани“ општина Кочани бр.24-3493/1 од 15.04.2010 година, еднострано се раскинува по барање на самиот концесионер заради неможност да се обезбеди согласност од сопственикот на земјиштето согласно член 7 став 1 од Договорот за концесија.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот „Пржани“ општина Кочани бр.19-6090/1 од 7.12.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/2009).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5631/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3308.

Врз основа на членот 48 став (1) од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВИСИНАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАДО-
МЕСТОК ОД УМНОЖУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНО
КОРИСТЕЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на единствениот надоместок од умножување за приватно користење на пишани дела, фонограми и видеограми.

Член 2

Надоместокот за тонско и/или визуелно аналогно или дигитално снимање се плаќа при прва продажба или увоз посебно за секој вид средства за тонско и/или визуелно снимање, што според декларацијата на производителот овозможуваат тонско и/или визуелно снимање и тоа:

1. Касетофон, магнетофон и друго соодветно средство за тонско снимање 30,00 денари
2. Видеорекодер и друго соодветно средство за визуелно снимање 210 денари
3. Средства за аудио снимање (ЦД), средства за аудио/видео снимање (ДВД), средства за снимање на минидиск (МД) и други соодветни средства за тонско и/или визуелно снимање 360 денари
4. Средства што не се исклучиво наменети за тонско и/или визуелно снимање (компјутер како компјутерска целина, хард дискови, УСБ меморија, ДВД снимачи, МП3, МП4 плејери, мобилни телефони и други средства со интегрирана меморија) и друго соодветно средство 50.00 денари.

Член 3

Надоместокот за тонско и/или визуелно аналогно или дигитално снимање се плаќа и при првата продажба или увоз на нови неснимени носачи на тон, односно на тон и слика. Надоместокот се однесува на секој посебен носач, што, според декларацијата на производителот овозможува тонско и/или визуелно снимање на дела и тоа:

1. Аналогни носачи:
Аудиокасета, видеокасета, магнетофонска лента и друг соодветен носач:
- а) Носачи на тон во траење до 120 мин. 1,20 денари
- б) Носачи на тон во траење над 120 мин. 2,40 денари
- в) Носачи на тон и слика во траење до 180 мин. 2,40 денари
- г) Носачи на тон и слика во траење над 180 мин. 3,60 денари.
2. Дигитални носачи:
(а) Аудио (ЦД), видео (ДВД), минидиск (МД) и друг соодветен носач
За секоја почната 90 минута од времето на снимање 1,00 денари
- б) Преносен носач со интегрирана мемориска целина, што исклучиво е наменет за визуелно снимање за:
- Носач што вклучува и меморија со капацитет до 16 ГБ 250,00 денари
- Носач со капацитет над 16 ГБ 510,00 денари
- в) Носач што не е исклучиво наменет за аудио и/или визуелни снимки: Аудио податоци (ЦД), видео податоци (ДВД), компјутерски тврд диск, мемориска картичка (пр. ЦФ, СД, СДХЦ), преносен носач со интегрирана мемориска целина што не е исклучиво наменет за дигитални аудио и/или визуелни снимки (на пример: мобилен телефон, преносен компјутер) и друг соодветен носач. За секој започнат 1 ГБ мемориски капацитет 2,00 денари, но не повеќе од 1.020,00 денари.

Член 4

(1) Надоместокот за фотокопирање на пишано дело од член 12 став (2) точка 1) од Законот за авторското право и сродните права, се плаќа за прва продажба или увоз на нови средства за фотокопирање, за секое посебно

но средство, што според декларацијата на производителот овозможува фотокопирање или други техники за репродуцирање со ист ефект на фотокопирање (факс, печатар, фотопечатар и друго соодветно средство) и тоа:

1. До 12 фотокопии/страни во минута 200,00 денари
2. Од 13 до 36 фотокопии/страни во минута 300,00 денари
3. Над 36 фотокопии/страни во минута 500,00 денари
4. Други средства без разлика на учиниот (скенер и други) 80,00 денари

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој член за секое посебно средство за фотокопирање во боја е во двоен износ, од износот утврден во став (1) од овој член.

Член 5

(1) Надоместокот посебно за секој фотокопиран примерок на пишано дело од член 12 став (2) точка 1) од Законот за авторското право и сродните права, наменет за продажба на физичко лице, изработена во црно бела техника изнесува 1% од продажната цена посебно за секој фотокопиран примерок.

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој член посебно за секој фотокопиран примерок пишано дело во боја, наменет за продажба на физички лица е во двоен износ, од износот утврден во став (1) од овој член.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината на вкупниот надоместок за репродуцирање на авторското дело за приватно користење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/08).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5667/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3309.

Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.10.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Во Одлуката за давање на користење на недвижна ствар („Службен весник на Република Македонија“ бр.108/2008 и 3/2009), во членот 1, во точка 9, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите „и 30 м2 подрумски простории“, а во точка 11, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите „и 300 м2 подрумски простории“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6018/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3310.

Врз основа на член 54а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.10. 2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движните ствари и тоа: три компјутерски системи составени од елементите: Start Chipset Intel 945, Memory DDR2, Graphic slot PCIe x16, Lan 10/100, Intel Celeron D420 1.60G 512k 800 MHz LGA775, SATA, со следните регистарски броеви:

-SC100500566D
-SC 100500514D
-SC 100500543D.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи на градот Скопје, за потребите на Центарот за лица-жртви на трговија со луѓе.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи на градот Скопје со кои се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6028/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3311.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИСИ, КО БАШИНО СЕЛО, ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс-комерцијални и деловни намени, производство и сервиси, КО Башино Село, општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина м ²	Сопственост
Башино Село	57	675	Среден Пат	нива	4	7966 м ²	ДПТУ "Хемија Комерц".
Башино Село	57	675	Среден Пат	нива	5	12 м ²	ДПТУ "Хемија Комерц".
Башино Село	4	548	Ограде	нива	4	602 м ²	Смитчев Илија
Башино Село	4	559	Среден Пат	нива	5	883 м ²	Смитчев Илија
Башино Село	4	560/1	Среден Пат	нива	5	201 м ²	Смитчев Илија
Башино Село	4	560/2	Среден Пат	нива	5	783 м ²	Смитчев Илија
Башино Село	9	581/4	Среден Пат	нива	5	3345 м ²	ДПТУ "Алавадо-Трејд"
Башино Село	9	584/3	Среден Пат	нива	5	803 м ²	ДПТУ "Хемија Комерц"
Башино Село	49	561	Среден Пат	пасиште	4	1473 м ²	Република Македонија
Башино Село	101	593/1	Умин Дол	лозје	4	310 м ²	Република Македонија
Башино Село	101	593/2	Умин Дол	лозје	4	302 м ²	Република Македонија
Башино Село	179	236/1	Уши	нива	6	1416 м ²	Бузалковска Нада
Башино Село	179	307/4	Зад Црква	нива	6	519 м ²	Бузалковска Нада
Башино Село	179	462	Село	нива	3	359 м ²	Бузалковска Нада
Башино Село	179	676	Среден Пат	нива	5	2921 м ²	Бузалковска Нада
Башино Село	327	674/1	Среден Пат	интензивн и лозје	4	3802 м ²	Горгиевски Драги и Пецевски Трајко
Башино Село	327	674/2	Среден Пат	нива	5	1201 м ²	Горгиевски Драги и Пецевски Трајко
Башино Село	411	570/2	Среден Пат	нива	5	930 м ²	Спирковски Мирослав
Башино Село	234	570/1	Среден Пат	неплодно	/	1135 м ²	Джипунов Игор, Лазареска каропина
Башино Село	234	574/1	Среден Пат	нива	5	221 м ²	Джипунов Игор, Лазареска Каропина
Башино Село	234	574/2	Среден Пат	неплодно	/	2117 м ²	Джипунов Игор, Лазареска Каропина
Башино Село	280	557	Среден Пат	нива	5	843 м ²	Алексиев Јордан
Башино Село	280	575/1	Среден Пат	нива	5	3239 м ²	Алексиев Јордан
Башино Село	280	615	Среден Пат	лозје	4	4019 м ²	Алексиев Јордан
Башино Село	566	249	Зад црква	нива	6	2960 м ²	Лукарев Ангел
Башино Село	566	567/1	Среден пат	нива	4	2825 м ²	Лукарев Ангел
Башино Село	566	588	Среден пат	нива	4	3402 м ²	Лукарев Ангел
Башино Село	566	604	Умни Дол	нива	5	3971 м ²	Лукарев Ангел
Башино Село	116	1/5	Маспинка	нива	6	1235 м ²	Ничов Ристо
Башино Село	116	195	Колиба	нива	5	3076 м ²	Ничов Ристо
Башино Село	116	329/3	Село	нива	5	310 м ²	Ничов Ристо
Башино Село	116	585	Среден Пат	нива	5	762 м ²	Ничов Ристо
Башино Село	116	597	Умни Дол	нива	6	1604 м ²	Ничов Ристо
Башино Село	11	226	Грнчавица	нива	/	240 м ²	Брзакова Галаба
Башино Село	11	427	Село	нива	3	20 м ²	Брзакова Галаба
Башино Село	11	573/1	Среден Пат	нива	5	472 м ²	Брзакова Галаба
Башино Село	11	573/3	Среден Пат	нива	5	190 м ²	Брзакова Галаба
Башино Село	150	578	Среден Пат	пасиште	4	990 м ²	Непознат

Башино Село	150	579	Среден Пат	нива	5	1462 м ²	непознат
Башино Село	282	580/2	Среден Пат	нива	5	2474 м ²	Ташевски Јован
Башино Село	165	580/1	Среден Пат	нива	5	2833 м ²	Тошев Ангел
Башино Село	165	679	Среден Пат	пасиште	5,4	681 м ²	Тошев Ангел
Башино Село	269	390/4	Село	овошна градина	1	1597 м ²	Бузалков Бранислав
Башино Село	269	417	Среден Пат	градина	3	130 м ²	Бузалков Бранислав
Башино Село	269	581/1	Среден пат	нива	4	1235 м ²	Бузалков Бранислав
Башино Село	270	581/2	Среден Пат	лозје	3	1155 м ²	Ефремова Ленче
Башино Село	68	636	Умни Дол	лозје	5	2643 м ²	Маневски Михаило
Башино Село	617	637	Умни Дол	нива	5	3424 м ²	ДПТУ"ЕЛСА- ЕС"
Башино Село	609	632/3	Умни Дол	нива	4	8400 м ²	Пеков Златко
Башино Село	295	631/1	Среден Пат	интензивн о лозје	3	3294 м ²	Наумов Тодор
Башино Село	91	632/1	Умни Дол	нива	5	268 м ²	Наумовски Димитрија
Башино Село	91	639	Умни Дол	нива	5	10860 м ²	Наумовски Димитрија
Башино Село	91	655/1	Умни Дол	пасиште	4	4557 м ²	Наумовски Димитрија
Башино Село	605	666/1	Среден пат	нива	5	1651 м ²	Натовси Пепа
Башино Село	98	582	Среден пат	нива	5	3406 м ²	Блажевски Лазар
Башино Село	98	582	Среден пат	нива	4	1720 м ²	Блажевски Лазар
Башино Село	116	585	Среден пат	нива	5	762 м ²	Ничов Ристо
Башино Село	116	597	Умни Дол	нива	6	1604 м ²	Ничов Ристо
Башино Село	39	53	Умни Дол	нива	5	3945 м ²	Далевски Бранче
Башино Село	605	666/1	Среден пат	нива	5	1651 м ²	Натовси Пепа
Башино Село	605	667/2	Среден Пат	лозје	3	791 м ²	Натовси Пепа
Башино Село	609	629/1	Умни Дол	лозје	3	1101 м ²	Пеков Златко
Башино Село	138	828	Умни Дол	нива	5	3125 м ²	Прендлаж Тинка
Башино Село	24	587	Среден пат	нива	6	3004 м ²	Гуждов Дине
Башино Село	24	589/2	Среден пат	нива	5	1470 м ²	Гуджов Дине
Башино Село	24	591	Умни Дол	нива	5	2545 м ²	Гуджов Дине
Башино Село	24	594/1	Среден пат	нива	4	3500 м ²	Гуджов Дине
Башино Село	24	594/2	Среден пат	лозје	4	1625 м ²	Гуджов Дине
Башино Село	24	599/2	Умни Дол	нива	5	6294 м ²	Гудов Дине
Башино Село	24	623	Умни Дол	лозје	4	1121 м ²	Гуджов Дине
Башино Село	24	624	Умни Дол	нива	5	580 м ²	Гуджов Дине
Башино Село	267	581/5	Среден пат	лозје	3	1195 м ²	Бузлковски Јован
Башино Село	267	581/2	Среден пат	лозје	3	2069 м ²	Бузлковски Јован
Башино Село	50	584/4	Среден пат	лозје	3	1870 м ²	ДПП"Унистар Трејд"
Башино Село	505	584/5	Среден пат	лозје	3	1950 м ²	ДПП"Унистар Трејд"
Башино Село	153	584/1	Среден пат	нива	5	3020 м ²	Република Македонија
Башино Село	525	572/3	Среден пат	нива	5	3120 м ²	Д.Т.И. Транс- Енмон
Башино Село	614	675/4	Среден пат	нива	5	1948 м ²	Тошев Ордан
Башино Село	522	675/2	Среден пат	нива	5	2074 м ²	АС-КОМЕРЦ
Башино Село	522	675/2	Среден пат	нива	4	920 м ²	АС-КОМЕРЦ
Башино Село	585	664/4	Умин Дол	нива	5	444 м ²	Манаскова Донка
Башино Село	573	664/3	Умин Дол	нива	5	522 м ²	Миланов Валентин
Башино Село	126	658/1	Умин Дол	неплодно	/	14450 м ²	Република Македонија
Башино Село	540	662/1	Умин Дол	нива	5	1124 м ²	Стефанова Биљана
Башино Село	540	663/2	Умин Дол	нива	4	1127 м ²	Стефанова Биљана
Башино Село	207		Умин Дол	нива	5	1387 м ²	Лазов Данчо
Башино Село	207	657660	Умин Дол	нива	5	2954 м ²	Лазов данчо
ВКУПНО:						186541 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6062/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3312.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/11).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6113/1 25 октомври 2011 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

3313.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2006 и 107/2008), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА КУЛТУРНО - ИНФОРМАТИ-
ВЕН ЦЕНТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се отвара Културно - информативен центар на Република Македонија во Република Словенија.

Културно - информативниот центар од ставот 1 на овој член ќе работи во состав на Амбасадата на Република Македонија во Република Словенија.

Член 2

Средствата за работа на Културно - информативниот центар на Република Македонија во Република Словенија за тековната година се обезбедени од Буџетот на Министерството за култура.

Активностите за отварање на Културно - информативниот центар на Република Македонија во Република Словенија ќе ги преземе Министерството за надворешни работи во соработка со Министерството за култура, согласно позитивните законски прописи.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6531/1 25 октомври 2011 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија м-р Никола Груевски , с.р.
---	--

3314.

Врз основа на член 36 став од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.10.2011 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕ-
НИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООР-
ДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРА-
ВУВАЊЕ СО СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА
ДЕЦА И ПЕДОФИЛИЈА 2009-2012 ГОДИНА

1. Во Решението за именување на претседател, членови и заменици членови на Националното координативно тело за спроведување на Акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година бр. 19-2309/2 од 2 јуни 2009 година и бр. 51-1676/1 од 30 март 2010 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.70/09 и 46/10), во точка 1 став 1, зборовите: „Марјанчо Тодоровски“ се заменуваат со зборовите: „Спиро Ристовски“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6195/1 25 октомври 2011 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

3315.

Врз основа на член 26, став (5) од Законот за железнички систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/2010 и 23/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.10.2011 година донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2011
ГОДИНА

1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2011, 27/2011 и 81/2011), во точката 2, потточка 1, се менува и гласи:

Машинско регулирање на колосеци и свртници
50.000.000,00 денари

Машинското регулирање на колосеците и свртниците е редовна активност во процесот на одржување на пругите. Со оваа активност се обезбедуваат потребните геометриски параметри на пругата и свртниците и се обезбедува стабилност и заштита од померување. Се планира регулација на 110 км. колосек, 170 км. формирање на толчаничка призма и регулација на 140 свртници.

Работите се извршуваат во два временски интервала (пролетен април-јуни и есенски септември-ноември), по извршена контрола на пругите.

Потточката 2 се менува и гласи:

Одржување на горен строј 30.612.892,00

Одржување на горен строј се состои од замена на истрошените елементи, шини, прагови, изолирани состави, колосечен прибор, кој опфаќа замена на 3 км. шини 8000 колосечни прагови, 80 м3 свртнички прагови, 100 м3 мостовски прагови и 50 изолирани состави.

Работите се извршуваат во два временски интервала (пролетен април-јуни и есенски септември-ноември) по извршена контрола на пругите.

По потточката 7 се додаваат две нови потточки 8 и 9 кои гласат:

8. Одржување на долен строј 10.000.000,00 денари

Средствата од оваа потточка се наменети за одржување на стабилен долен строј, поголема видливост и одводнување, чистење на канали, пропусти и вегетација. Со овие средства се планира чистење на 30 км, канали за одводнување, 60 пропусти и 70 км. вегетација, а работите ќе се извршуваат на пругата Скопје-Велес-Гевгелија.

9. Одржување на ЕТ Постројки 18.550.000,00 денари

Средствата од оваа потточка се наменети за одржување на сигнални, телекомуникациони, електро влечни и јакострујни постројки, како и припрема на уредите за работа во зимски услови. Со овие средства се планира одржување на 200 сигнали, 100 АПБ места, 340 изолирани отсеци, 320 свртници, 60 патни премини, 24 автоматски СС уреди, 300 км. бакарни и оптички кабли, 60 телефонски постројки, 220 км контактна мрежа со придружни елементи, 14 постројки за напојување контактна мрежа и 27 јакострујни постројки, а работите ќе се извршуваат на пругата Табановци-Скопје-Велес-Гевгелија.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5569/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3316.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.10.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2011 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/2011, 52/2011 и бр.112/2011), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТБ – Реконструкција“, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Измена на Буџет 2011
АЕРОДРОМ	населба Реонски центар	изградба на нов училишен објект	15.000.000
АРАЧИНОВО	ОУ „Герѓ Кастриот Скендербеј“ с.Арачиново	доградба на училишен објект	500.000
ВЕВЧАНИ	ОУ „Страшо Пинџур“ с.Вевчани	продолжување со изградба на нов училишен објект	21.000.000
ГАЗИ БАБА	ОУ „Вера Јоциќ“	изградба на нов училишен објект	500.000
ГОСТИВАР	ОУ „Фаик Коница“ с.Дебреше	завршни работи при изградба на нов училишен објект (обврска)	4.000.000
ДОЈРАН	ОУ „Кочо Рацин“ ПУ Стар Дојран	продолжување со изградба на нов училишен објект	3.000.000
КИЧЕВО	ОУ „Санде Штерјоски“	завршување на изградбата на нов училишен објект во населба Пашино село	8.450.000
РАДОВИШ	ОУ „Никола Карев“	продолжување со доградба на дополнителен простор	16.000.000
РАДОВИШ	ОУ „Орце Николов“ ПУ с. Злеово	продолжување со изградба на нов училишен објект	4.000.000
ТЕТОВО	ОУ „Герѓ Кастриот Скендербеј“ с.Порој, ПУ с.Џепчиште	завршни работи (обврска)	2.000.000
ЦЕНТАР ЖУПА	ОУ „Нецати Зекирија“ с.Коџаџик, ПУ с.Новак	продолжување со изградба на нов училишен објект (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	7.500.000
ЧАИР	ОУ „Конгреси Манастирит“	продолжување со изградба на нов училишен објект	15.800.000
ЧАШКА	Ново училиште во с. Горно Врановци	Продолжување со изградба на ново училиште	1.000.000
ШУТО ОРИЗАРИ	Ново училиште во Општина Шуто Оризари	Монтажа на времени објекти за одржување на наставата	500.000
Вкупно			99.250.000
Стручно технички надзор			1.628.000
Предмери, проекти, ревизии на проекти, геомеханика			1.900.000
Севкупно			102.778.000

Опис на градежни интервенции и износи по училишта
Потпрограма ТБ Ђ Реконструкција

ОПШТИНА	ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ	ОПИС	БУЏЕТ МОН 2011
ВЕЛЕС	ОУ „Благој Кирков“ Велес	Промена на столарија	528.000
ВРАПЧИШТЕ	ОУ „Наим Фрашери“ Неготино Полошко	Адаптација на простор за одржување на настава	1.500.000
ДЕБАР	ОУ „Братство Единство“ Дебар	Промена на столарија зграда 2	494.000
ДЕБАРЦА	ОУ „Дебарца“ Белчишта, ПУ с. Требеништа	Санација на кров	2.500.000
КАВАДАРЦИ	ОУ „Гоце Делчев“ Кавадарци	Поставување на хидроизолација на под во физкултурна сала	300.000
КИСЕЛА ВОДА	ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ Кисела Вода	Промена на столарија	3.000.000
КИЧЕВО	ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево	Изведба на дворна ограда	3.500.000
КРИВА ПАЛАНКА	ОУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка	Реконструкција на објект	2.100.000
КРИВА ПАЛАНКА	ОУ „Илинден“	Санација на плафони	1.000.000
САРАЈ	ОУ „Емин Дураку“ Буковиќ	Реконструкција на опожарен објект (проект со средства од КФ Швајцарија и МОН)	1.600.000
САРАЈ	ОУ „Бајрам Шабани“ Долно Свиларе	Реконструкција на опожарен објект	2.600.000
ЧУЧЕР САНДЕВО	ОУ „Александар Урдаревски“ Сандево	Промена на столарија	1.150.000
		Вкупно	20.272.000
Стручно технички надзор			400.000
Непредвидени-интервентни работи			784.000
обврски			2.000.000
Севкупно			23.456.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6119/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3317.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.10.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА
ЗА 2011 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2011, во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТГ – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТД – Реконструкција“, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТГ – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2011
СТРУГА	СОУ „Ибраим Темо“	Доградба и надградба	7.500.000
ШУТО ОРИЗАРИ	Ново средно училиште	Продолжување со изградба	24.656.000
		вкупно	32.156.000
стручно технички надзор			300.000
Се вкупно			32.456.000

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТД – Реконструкција

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2011
КУМАНОВО	СОУ „Киро Бурназ“	Подготвителни работи при поставување на времени објекти	150.000
ЦЕНТАР	ДСУПУ „Лазар Личеновски“	Реконструкција, санација, адаптација и надградба на објектот	29.000.000
ЦЕНТАР	СОУ „М.М. Брицо“	Санациони поправки на објектот	1.456.000
ШТИП	ДМУ „Сергеј Михајлов“	Санација на скали	600.000
		Вкупно	31.206.000
стручно технички надзор			250.000
Се вкупно			31.456.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-6120/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3318.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 37/1998 и 40/2003) и член 44 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр.161/2010), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 25.10.2011 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ
СТАНДАРД ЗА 2011 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/2011 и 52/2011), во точката 1 табелата се заменува со нова табела која гласи:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	404.539.000
Потпрограма 60	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	5.000.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации	1.295.000
Потпрограма 60	425	Стоки и услуги	Договорни услуги	361.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	518.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за студенти, Партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	350.909.000
Потпрограма 60	482		Други градежни објекти	500.000
Потпрограма 60	485	Капитални расходи	Вложувања и нефинансиски средства - Студентски кредити	35.956.000
Програма Т			ВКУПНО:	21.570.000
Потпрограма ТК	482	Скопје	СЦ “Скопје” – Обврски по договор за реконструкција на Студентски дом “Стив Наумов” втора маш. зграда	10.100.000
Потпрограма ТК	482	Скопје	СЦ “Скопје” – Реконструкција на студентски дом	7.020.000
Потпрограма ТК	482	Охрид	ДСД “Никола Карев” – Санација на санитарни јазли	1.000.000
Потпрограма ТК	482	Охрид	ДСД “Никола Карев” – Промена на фасадна столарија, санација на 11 санитарни јазли и адаптација на простор во чајна кујна на IV кат	2.500.000
Потпрограма ТК	482	Пробиштип	ДСД “Донс Божинов” – Реконструкција на инсталација за парно греење	150.000
Потпрограма ТК	482	Битола	ДСД “Кочо Рацин” – Санација на објектот	500.000
Потпрограма ТК	482	Прилеп	ДСД “Н.Х. Орде Чопела” – Санација на објектот	300.000
		СЕ ВКУПНО	Програма 6 и Програма Т:	416.109.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-6365/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3319.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 22.10.2011 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10 и 95/11), во Главата III „ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЛАДАТА“ Подглавата „3. Решавање во втор степен“ и членовите 59, 60, 61, 62 и 63 се бришат.

Член 2

Во членот 126 зборовите „изборот на членовите на комисиите за решавање во управна постапка во втор степен“ се бришат.

Член 3

Членот 126-а се брише.

Член 4

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6510/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

3320.

ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за преземање на лица со нелегален влез или престој, склучена на 4 октомври 2010 година, ратификувана од Собранието на Република Македонија со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за преземање на лица со нелегален влез или престој („Службен весник на РМ“ бр. 117/11), е влезена во сила на 1 октомври 2011 година.

13 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3321.

ОБЈАВА

Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора, склучен на 22 октомври 2010 година во Скопје, ратификуван од Собранието на Република Македонија со Закон за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора („Службен весник на РМ“ бр. 117/11), е влезен во сила на 14 септември 2011 година.

20 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3322.

ОБЈАВА

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за заемно поттикнување и заштита на инвестиции, склучен во Скопје на 15 декември 2010 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија со Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за заемно поттикнување и заштита на инвестиции („Службен весник на РМ“ бр. 117/11), е влезен во сила на 30 септември 2011 година.

20 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3323.

Врз основа на член 126 став 8, Законот за квалитетот на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ НА СУРОВОТО МЛЕКО И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА, СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ, МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗА НА СУРОВОТО МЛЕКО, НАЧИНОТ НА КЛАСИРАЊЕ И МЕТОД НА ВРЕДНУВАЊЕ НА СУРОВОТО МЛЕКО, КАКО И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОБУКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКАТА ЗА КОНТРОЛОРИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на чување на суровото млеко и земање примероци за анализа и суперанализа, содржината, формата и начинот на пополнување на записникот, методите за анализа на суровото млеко, начинот на класирање и метод на вреднување на суровото млеко, како и начинот на вршење на обуката и програмата за вршење на обуката за контролори.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) **производител на сурово млеко** е секое физичко и правно лице кое го произведува и/или лади суровото млеко и го предава на лица со кои има договор за откуп;

2) **откупувач** е правно лице кој го откупува суровото млеко од производителот заради термичка обработка и/или преработка во млечни производи или заради продажба на други правни лица, кои млекото термички го обработуваат и/или преработуваат во млечни производи;

3) **контролор** е лице кое е оспособено за земање на примероци сурово млеко;

4) **примерок сурово млеко(мостра)** е одредено количество сурово млеко кое по содржина, состав и својства ја претставува целокупната количина сурово млеко од кое е земен примерокот од лактофризерот односно од млекарските канти од собирните места или од фармите;

5) **собирно место** е место кое е одредено за откуп на сурово млеко од производители на одредено подрачје и

6) **овластена лабораторија** е самостоен правен субјект, која е овластена од страна на министерот за земјоделство за вршење на испитувања, анализи и контрола на квалитетот на суровото млеко (во понатамошен текст: испитување на квалитет на сурово млеко).

II. НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ НА СУРОВОТО МЛЕКО И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА И СУПЕР-НАЛИЗА

Член 3

Суровото млеко може да се откупи само ако се чува во садови и контејнери кои ги задоволуваат посебните барања за безбедност на млеко.

За да се обезбеди задржување на квалитетот и безбедноста на суровото млеко без значителни промени на истите треба да се одржуваат условите за хигиена и ладниот синџир.

Во садовите и контејнерите млекото треба да се чува на температура пропишана со Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи ("Службен весник на Република Македонија" бр.151/07)*¹ но притоа да не се замрзнува.

Член 4

Примерок млеко (мостра) е она количество сурово млеко кое по својот состав и особини го претставува целокупното количество сурово млеко од кое е земена мострата.

Мострите се земаат непосредно од секој индивидуален производител или посебно од секој производител кој го доставува суровото млеко во собирно место.

Земената мостра млеко треба да претставува просечен, пропорционален т.е. репрезентативен примерок кој треба да биде:

- едноличен;
- добро затворен;
- правилно земен;
- во одредено количество;
- означен на пропишаниот начин и
- конзервиран (конзерванс и ладење).

Член 5

Земањето на мостри се врши секој месец по метод на случаен избор и тоа најмалку :

- два пати во месецот за испитување содржина на масти и протеини во суровото млеко;
- еднаш во месецот за испитување на вкупен број на микроорганизми;
- еднаш во месецот за испитување на вкупен број на соматски клетки и
- еднаш во месецот за испитување на точката на мрзнење на суровото млеко.

Член 6

Земање на мостри млеко се изведува по следниот редослед:

- пред земање на мостри од суровото млеко, контролорот ги отвара сите садови на еден производител и врши визуелен преглед на суровото млеко (органолептичка контрола) со која утврдува дали суровото млеко има својствен изглед, боја, мирис и чистота, односно дали во суровото млеко постојат визуелно видливи промени;
- во секој сад во кој се чува суровото млеко, контролорот со помош на приборот за земање на мостри, го меша суровото млеко од површината кон дното на садот (полукружно) и обратно, со што го изедначува неговиот состав.

Во случај кога производителот на суровото млеко го доставува млекото во цистерна, истото мора добро да се промеша со стерилан прибор пред да се земе мостра;

- ако производителот целокупната количина на сурово млеко ја чува/доставува во повеќе садови, контролорот од сите садови зема одредена количина на сурово млеко (правило на пропорционалност), ја става во еден заеднички сад и подготвува голем просечен примерок на сурово млеко за тој производител. Примерокот добро се промешува и се става во пластични шишенца во кои претходно е ставен конзерванс. Шишенцето за земање на мостра треба да биде чисто;

Мострите наменети за одредување на вкупен број на микроорганизми и соматски клетки треба да бидат ставени во стерилни шишенца. Мострите наменети за одредување на вкупен број на микроорганизми и соматски клетки се чуваат на температура под 40С и не се става конзерванс. Земениот примерок изнесува околу 40 мл, со тоа што млекото мора да завзема најмалку $\frac{1}{2}$, а најмногу $\frac{3}{4}$ од шишенцето.

Шишенцето со мострата треба да биде добро затворено за да не дојде до негово излевање при транспортот, во спротивно мострата не треба да се земе како репрезентативен примерок и не се анализира. При отварање и затворање на шишенцето, треба внимателно да се ракува со затвораот на шишенцето, како би се избегнала контаминација на мострата млеко со микроорганизми од околината (загадување на примерокот). Шишенцето со мострата од суровото млеко треба да биде означена со бар код налепница наменета за секој индивидуален производител, која се лепи вертикално на шишенцето;

- по затворање на мострата, содржината треба добро да се измеша со бавно вртење на шишенцето во две насоки, се додека целото количество мостра не постигне еднолична распределба на конзервансот во мострата. Со правилно мешање на содржината се постигнува хомогено растворање и побрзо дејство на конзервансот во целокупното количество, што осигурува трајност на мострата;

- земањето примерок на сурово млеко треба да ја контролира и самиот производител. Во случај на неправилности, недостатоци и несогласувања во постапката, производителот треба да ја известува овластената лабораторија;

- шишенцата со мостри правилно се пакуваат во соодветни сталаци, по редослед на земање на мострите. По извршеното собирање на мострите во сталаци тие се транспортираат во соодветна кутија заедно со неискористените шишенца и бар код налепници;

- земените примероци треба да се чуваат и транспортираат до лабораторијата на температура од +4 С;

- за земените мостри од суровото млеко контролорот пополнува дневен записник со податоци од производителите на сурово млеко од кои се земени мострите и го става во кутијата заедно со мострите и

- земањето на мостри за испитување на квалитетот на суровото млеко за кои не е пропишан начинот во овој член ќе се вршат согласно нормативите во стандардот „Млеко и млечни производи, упаство за земање примероци МК ИСО 707:2010“ .

III. СОДРЖИНА, ФОРМА И НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ

Член 7

Дневниот записник од член 6 алинеја 8 од овој правилник се води на образец во А4 формат на листови од бела хартија кои се копираат еден на друг.

Дневниот записник ги содржи следните податоци значајни за резултатот на испитувањето:

- име и презиме, место и РБО (регистерски број на огледувалиште) на производителот;
- назив и седиште на откупувачот на сурово млеко;
- датум и време на земање на мострата;
- вид на суровото млеко;

- број на поединечно земени мостри;
- анализа која треба да се изврши на мострата;
- вид и количина на конзерванс, ако се додадени во мострата;
- назив на овластената лабораторија до која се доставуваат мострите и
- име и презиме на контролорот и своерачен потпис.

Формата и содржината на дневниот записник е дадена во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.

Дневниот записник за земените мостри на сурово млеко се води во пишана и електронска форма.

IV. МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА СУРОВО МЛЕКО

Член 8

Мострите на сурово млеко се до започнување на лабораториските испитувања се чуваат во комора на температура од +4 С.

Член 9

Испитувањето на квалитетот на сурово млеко (во понатамошниот текст: испитување) се врши со референтни, стандардни и рутински методи.

При анализа и супер анализа на сурово млеко се користат следните методи:

- а) за одредување на содржината на протеини:
 - метода на Kjeldahl – референтна метода - МК EN ISO 8968-1:2001;
 - метода на Kjeldahl (макро метода) МК EN ISO 8968-2:2001;
 - метода со амидо црно – рутинска метода ISO 5542:1984 и
 - метода со инфрацрвена спектроскопија (FTIR; MID) - рутинска метода IDF 141C: 2000;
- б) за одредување на содржината на млечни масти:
 - гравиметриска метода - референтна метода ISO 1211:2010 (IDF 1:2010);
 - гербер метода ISO 488:2008 (IDF 105:2008) и
 - метода со инфрацрвена спектроскопија (FTIR; MID) - рутинска метода IDF 141C: 2000;
- в) за одредување точка на мрзнење:
 - криоскопска референтна метода МК EN ISO 5764:2009;
- г) за одредување на вкупен број на бактерии во сурово млеко:
 - референтна метода со броене на колонии на 300C МК EN ISO 4833:2003;
 - алтернативна метода со броене на колонии на на 300C EN/ISO 16140:2003;
 - квантитативно одредување на микробиолошкиот квалитет - рутинска метода IDF 161A:1995 и
 - односот на конверзија помеѓу референтната и алтернативните методи се работи според стандардот ISO 21187:2004;
- д) за одредување на вкупен број на соматски клетки:
 - микроскопска метода – референтна метода 241ISO 13366-1:2008 (IDF 148-1: 2008) и
 - флуоро-опто електронско броене – рутинска метода ISO 13366-2:2006 (IDF 148-2: 2006) и
 - ѓ) за органолептичка оценка на суровото млеко ISO 22935-2:2009 (IDF 99-2: 2009).

Член 10

Испитувањето се врши во лабораторија со мерни уреди кои се заверени и проверени и имаат следливост до државниот еталон.

Точноста на направените испитувања од ставот 1 на овој член се проверуваат со референтните методи во референтни лаборатории и со меѓулабораториска контрола со други лаборатории кои имаат слична опрема за анализа.

Член 11

За секоја проба на млекопроизводителот треба да биде известен за намената на примерокот.

Секој млекопроизводител може да побара да му се земе паралелен примерок, соодветно запечатен и обежан, за суперанализа во истата или во друга овластена лабораторија.

Член 12

Поединечните и просечните резултати од испитувањето на содржината на протеини и млечни масти се претставуваат во процентуални вредности на ниво на точност од две децимали.

Точката на мрзнење се изразува во 0C (Целзиусови степени).

V. НАЧИНОТ НА КЛАСИРАЊЕ И МЕТОДОТ НА ВРЕДНУВАЊЕ НА СУРОВО МЛЕКО

Член 13

Суровото млеко се класира по однос на вкупниот број на микроорганизми и вкупниот број на соматски клетки.

Според вкупниот број на микроорганизми суровото млеко се класира во:

Класа	Вкупен број на микроорганизми (Cfu/ml)
Екстра класа	≤ 100.000/мл
I класа	- 100.001/мл. - 700.000 /мл.
II класа	- 700.001/мл. - 1.500.000/мл.

Според вкупниот број на соматски клетки суровото млеко се класира во:

Класа	Вкупен број на соматски клетки
Екстра класа	≤ 400.000/мл
I класа	- 400.001/мл. - 500.000/мл
II класа	- 500.001/мл. - 600.000/мл.

Пониско утврдената класа од просекот на еден од двата параметри (вкупен број на микроорганизми и вкупен број на соматски клетки) се смета за конечна класа на суровото млеко.

Член 14

Овчото и козјото сурово млеко според вкупниот број на микроорганизми се класира во:

Класа	Вкупен број на микроорганизми (Cfu/ml)
Екстра класа	≤ 1.000.000/мл
I класа	- 1.000.001/мл. – 1.500.000 /мл.
II класа	> 1.500.000 /мл.

Член 15

Вреднувањето на суровото млеко се одредува по следната формула:

$$\text{ОЦМ} = (\text{М} \times \text{мц}) + (\text{П} \times \text{пц}) + \text{К}$$

ОЦМ - Откупна цена на суровото млеко

М - % на млечна маст

П - % на протеини

мц - цена за процент на млечна маст

пц - цена за процент на протеини

К - Корекција (додаток за квалитет)

При формирањето на откупната цена на сурово млеко (ОЦМ) млечна маст треба да учествува со 40 %, а млечните протеини со 60 %.

Корекцијата на ОЦМ според квалитетот (додаток за квалитет) изнесува:

Класа	Корекција (%)
Екстра класа	+ 10 %
I класа	0%
II класа	- 10 %

Член 16

За одредување на ОЦМ ќе се користи:

- просечната содржина на млечна маст и протеини измерени во тековниот месец;
- вкупниот број на микроорганизми добиен како просек од последните два месеци и
- вкупниот број на соматски клетки добиен како просек од последните три месеци.

Член 17

Во случај кога од оправдани причини не може да се изврши анализа на утврден број примероци, просечната вредност ќе се пресмета користејќи ги податоците од двете претходни испитувања.

VI. НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОБУКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКАТА ЗА КОНТРОЛОРИ

Член 18

Обуката на контролорите се врши од страна на овластена институција, која ги исполнува условите за вршење на обука согласно член 84 од Законот за квалитет на земјоделските производи.

Член 19

Обуката за контролори на сурово млеко треба да се изведува преку теоретската и практична настава, од вкупно 30 школски часа.

Теоретската настава се врши во просториите на овластената институција и трае 15 школски часа.

Практичната обука се врши на терен во одгледувалишта за производство на млеко, собирни центри за

откуп на сурово млеко и лаборатории за испитување на квалитетот на млекото и трае 15 школски часа.

Групата на кандидати за обука за контролори на сурово млеко треба да биде составена од 5 до 20 кандидати.

Член 20

По завршената обука, кандидатот треба да полага испит пред комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

На кандидатот што го положил испитот, испитната комисија му издава уверение за стекнати основни знаења за земање на примероци сурово млеко. Кандидатот што посетувал настава, а не положил испит, ќе полага на закажани термини, без обврска повторно да посетува настава.

Сите обучени контролори секои три години треба да имаат дополнителни обуки од осум часа за запознавање со новите техники.

Член 21

Во Програма за обука на контролори на сурово млеко треба да е разработена содржината на основната обука земање на примероци сурово млеко, за хигиената на храна и заштита на животната средина, начинот за спроведување на едукација и проверка на знаењата и издавањето уверенија за стекнати основни знаења за земање на примероци сурово млеко, хигиена на суровото млеко и органолептичка контрола како и водењето на евиденција на издадените сертификати.

Програмата за основната обука за земање примероци сурово млеко, хигиена на храната и органолептичка контрола треба да ги содржи следните тематски области:

1. Познавање на суровото млеко;
2. Оценување на органолептичките карактеристики на суровото млеко од различни видови домашни животни;
3. Процедура на земање примероци, обележување и транспортирање до лабораторијата;
4. Процедури на водење на евиденција и
5. Практичен дел.
 - а) Практична обука на терен во одгледувалишта за производство на млеко, собирни центри за откуп на сурово млеко и лабораторија, за правилна постапка при земање на мостри сурово млеко и
 - б) Практична обука за водење на документација.

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

Број 08-7532/2
25 октомври 2011 година
Скопје

Министер
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

ДНЕВЕН ЗАПИСНИК

[illegible]

Контролор:Име и Презиме

*1 Овој правилник е усогласен со Регулативата на комисијата (ЕК) бр1662-2006 од 6 ноември 2006 со која се надоплнува Регулативата (ЕК) бр853/2004 на европскиот парламент и на Советот со која се пропишуваат посебните хигиенски правила за храна од животинско потекло (32006R1662).

3324.

Врз основа на член 135 став 3 од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕ-
СТУВАЊЕ СО КОИ ОТКУПУВАЧОТ ПИСМЕНО ГИ ИЗВЕСТУВА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОД КОИ
ОТКУПИЛ СУРОВО МЛЕКО ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КЛАСИФИКАЦИЈАТА И ВРЕДНУВАЊЕТО
НА СУРОВОТО МЛЕКО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината како и начинот на водењето на образецот за известување со кои откупувачот писмено ги известува производителите од кои откупил сурово млеко за резултатите од класификацијата и вреднувањето на суровото млеко.

Член 2

Образецот на известувањето од член 1 на овој правилник за класификација и вреднување на суровото млеко се води на лист А4 формат со бела боја. Содржината на образецот е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Известувањето за класификација и вреднување на суровото млеко се води во пишана и електронска форма.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

Број 08 -10043/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КЛАСИФИКАЦИЈАТА И ВРЕДНУВАЊЕТО НА
СУРОВОТО МЛЕКО**

До
(Име и презиме на производителот, место и РБО)

1. Просечна вредност за хемискиот состав на суровото млеко за тековниот месец

Млечна маст _____

Млечни протеини _____

2. Просечна вредност за вкупниот број на микроорганизми во суровото млеко за последните два (2) месеца

Број на
микроорганизми _____

3. Просечна вредност за вкупниот број на соматски клетки во суровото млеко за последните три (3) месеца

Број на соматски
клетки _____

4. Резултати од класирањето
Согласно добиените просечни вредности суровото млеко се класира во _____ класа.

5. Вреднување на суровото млеко

$$ОЦМ = (М \times мц) + (П \times пц) + К$$

$$\begin{array}{rcll} ОЦМ & (М & \times & мц) & + & (П & \times & пц) & + & К \\ = & (& \times &) & + & (& \times &) & + & \\ = & & + & & + & & & & & \\ = & & + & & + & & & & & \end{array}$$

(ОЦМ) Откупна цена на
суровото млеко изнесува _____

$$ОЦМ = (М \times мц) + (П \times пц) + К$$

ОЦМ - Откупна цена на Млекото
М - % на млечна маст
П - % на протеини
мц - цена за процент на млечна
маст
пц - цена за процент на
протеини
К - Корекција
(додаток за квалитет)

| Откупувач на сурово млеко

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3325.

Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005, на ден 26.10.2011 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се утврдува престанок на судиската функција на Мирјана Петрушева, судија на Основен суд Скопје 1 Скопје поради исполнување на условите за старосна пензија.

2. Судиската функција на Мирјана Петрушева престанува на 26.10.2011 година.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 07-1776/1
26 октомври 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија,
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3326.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11) и член 28 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одржана на 31 октомври 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2011 ГОДИНА НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2011 година на ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 104/11) точките 1 и 2 се менуваат и гласат:

„ 1. На друштвото за производство на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-Скопје, по извршената контрола на одобрената цена со која се остварува регулираниот максимален приход, се утврдува регулираниот максимален приход за вршење на регулираната дејност производство на топлинска енергија за 2011 година да изнесува 2.054.538.685 денари за произведена количина на топлинска енергија од 619.464.396 kWh и ангажирана моќност од 521.641 kW за период јануари - април 2011 година, односно 505.344 kW за период октомври - декември 2011 година.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се утврдуваат следните тарифни ставови за производство на топлинска енергија на ниво на производител за период ноември – декември 2011 година: “

ПРОИЗВОДСТВО		
Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на производител	ден/kW/година	449,96
Топлинска енергија за категорија домаќинства на ниво на производител	ден/kWh	2,3048
Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на производител	ден/kW/година	899,92
Топлинска енергија за категорија останати на ниво на производител	ден/kWh	4,6096

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2011 година.

УП1 Бр. 08-63
31 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3327.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11) и член 28 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одржана на 31 октомври 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2011 ГОДИНА НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД-СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2011 година на СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 104/11) точките 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„ 1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година, да изнесува 103.702.724 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 25.599.409 kWh на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 23.807.450 kWh, на ниво на мерно место.

2. За периодот август – декември 2011 година на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година, да изнесува 48.132.414 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 11.002.527 kWh на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 10.232.350 kWh, на ниво на мерно место.

3. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа Одлука, како и согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија за греење, тарифните ставови за период од 1 ноември до 31 декември 2011 година се утврдуваат да изнесуваат:“

Ред. бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	Цена од 01.11.2011 до 31.12.2011 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	1.127,05
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,3924
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	2.254,10
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,7847

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2011 година.

УП1 Бр. 08-65
31 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3328.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11) и член 28 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одржана на 31 октомври 2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА 2011 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година на СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 104/11) точките 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 се менуваат и гласат:

„ 1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 684.053.944 денари за 2011 година за испорачана количина на топлинска енергија од 157.152.094 kWh, “

2. За периодот август-декември 2011 година на друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 314.815.786 денари, за испорачана количина на топлинска енергија од 69.022.427 kWh. “

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 592.291.516 денари, за набавени 178.581.925 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија. “

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 275.306.679 денари, за набавени 78.434.576 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија. “

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 55.113.366 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 157.152.094 kWh, на ниво на мерно место. “

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 23.523.530 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 69.022.427 kWh, на ниво на мерно место. “

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред. бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.11.2011 до 31.12.2011 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	956,8193
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,6191
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	1.913,6385
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	5,2382

10. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач: “

Ред. бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.11.2011 до 31.12.2011 година
СНАБДУВАЊЕ - ИСТОК			
1.	Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинстава на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	244,8356
2.	Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	489,6712

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2011 година.

УП1 Бр. 08-66

31 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3329.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11) и член 28 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одржана на 31 октомври 2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА 2011 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 104/11) точките 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 се менуваат и гласат:

„ 1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 930.123.338 денари за 2011 година за испорачана количина на топлинска енергија од 221.079.733 kWh, “

2. За периодот август-декември 2011 година на друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се одобрува максимален приход од 429.464.272 денари, за испорачана количина на топлинска енергија од 97.099.945 kWh. “

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 833.228.796 денари, за набавени 251.226.969 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија. “

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 387.298.224 денари, за набавени 110.340.847 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија. “

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 45.337.070 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 221.079.733 kWh, на ниво на мерно место.

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 19.677.723 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 97.099.945 kWh, на ниво на мерно место.

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија ("Сл.весник на РМ" бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.11.2011 до 31.12.2011 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	956,8193
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,6191
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	1.913,6385
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	5,2382

10. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија ("Сл.весник на РМ" бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.11.2011 до 31.12.2011 година
СНАБДУВАЊЕ – ЦЕНТАР			
1.	Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	244,8356
2.	Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	489,6713

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2011 година.

УП1 Бр. 08-67

31 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3330.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11) и член 28 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одржана на 31 октомври 2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА 2011 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 година на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 104/11) точките 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 се менуваат и гласат:

„ 1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 725.209.058 денари за 2011 година за испорачана количина на топлинска енергија од 166.896.841 kWh,

2. За периодот август-декември 2011 година на друштвото за снабдување со топлинска енергија, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 333.811.186 денари, за испорачана количина на топлинска енергија од 73.302.396 kWh.

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 629.018.554 денари, за набавени 189.655.501 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 292.378.000 денари, за набавени 83.298.177 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 57.268.893 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 166.896.841 kWh, на ниво на мерно место.

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 24.456.367 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 73.302.396 kWh, на ниво на мерно место.

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија ("Сл.весник на РМ" бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место.

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.11.2011 до 31.12.2011 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	956,8193
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,6191
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	1.913,6385
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	5,2382

10. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија ("Сл.весник на РМ" бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.11.2011 до 31.12.2011 година
СНАБДУВАЊЕ – ЗАПАД			
1.	Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на снабдувач	ден/kW/година	244,8356
2.	Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на снабдувач	ден/kW/година	489,6712

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2011 година.

УП1 Бр. 08-68
31 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3331.

Врз основа на член 22, став 1, алинеја 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11) Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 31.10.2011 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС, УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој Правилник се уредува начинот и условите за формирање, одобрување и контрола на тарифите (во понатамошниот текст: регулирање на тарифи) со кои се остварува регулираниот максимален приход за вршење на регулираните дејности од областа на природен гас.

Одредбите на овој Правилник се однесуваат на претпријатијата кои имаат обврска да обезбедат јавна услуга за пренос, управување со системот за пренос на природен гас и дистрибуција на природен гас (во понатамошниот текст: регулирани дејности).

Под регулирани дејности од областа на природен гас во смисла на став 2 од овој член се подразбираат:

- пренос на природен гас,
- управување со системот за пренос на природен гас

и

- дистрибуција на природен гас.

Претпријатијата кои ги вршат регулираните дејности од став 3 на овој член, се должни да ги формираат тарифите согласно соодветната методологија утврдена со овој Правилник.

Член 2**Цели**

Регулирањето на тарифите, согласно начинот и постапката утврдени со овој Правилник има цел да обезбеди:

- создавање на стабилни и предвидливи услови за работење на регулираните претпријатија при вршење на регулираните дејности од член 1 на овој Правилник;
- заштита од злоупотреба на доминантна и монополска положба на претпријатијата кои вршат регулираните дејности;
- урамнотежување на меѓусебните интереси на претпријатијата кои вршат регулирани дејности од член 1 од овој Правилник и на корисниците на регулираните дејности;
- поттикнување на ефикасното работење на регулираните претпријатија;
- создавање услови за развој и одржување на постојните и изградба на нови капацитети за пренос и дистрибуција со природен гас;
- обезбедување на сигурно, континуирано и безбедно снабдување со природен гас;
- надоместување на оправданите трошоци коишто регулираните претпријатија ги имаат во вршењето на регулираната дејност, како и разумен принос на капиталот;
- подобрување на квалитетот на услугите кои ги даваат претпријатијата;
- недискриминаторен третман на регулираните претпријатија и примена на објективни критериуми и транспарентни методи и постапки за регулирање на цените на природниот гас и
- заштита и унапредување на животната средина во вршењето на регулираните дејности.

Член 3

При регулирањето на тарифите на дејностите од член 1, став 3 на овој Правилник, се користи методологија на поттикнувачка регулатива за определен регулиран период, со примена на методологиите содржани во прилог 1, 2 и 3 од овој Правилник.

Примената на методологиите од прилозите 1, 2 и 3 на регулираното претпријатие му обезбедува приход за покривање на оправданите трошоци и соодветен принос на капиталот во регулираниот период определен согласно членот 4 од овој Правилник.

Член 4**Регулиран период и времетраење на регулиран период**

Под регулиран период се подразбира период од една или повеќе календарски години за кој што на регулираното претпријатие му се утврдуваат просечни тарифи потребни за вршење на регулираните дејности, согласно одредбите од овој Правилник.

Времетраењето и датумот на отпочнување на регулираниот период за секоја од регулираните дејности од член 1 на овој Правилник, поодделно изнесува:

- за регулираната дејност пренос на природен гас, регулираниот период е пет години и започнува од 01.01.2012 година;

- за регулираната дејност управување со системот за пренос на природен гас, регулираниот период е пет години и започнува од 01.01.2012 година;

- за регулираната дејност дистрибуција на природен гас, регулираниот период е пет години и започнува од 01.01.2012 година;

Базна година е годината која е две години пред првата година од регулираниот период.

Член 5**Сметководствени стандарди**

Претпријатието кое врши регулирани дејности од член 1 став 3 од овој Правилник, своето сметководство го води во согласност со важечката законска регулатива во Република Македонија.

За целите на регулирање на тарифите, регулираното претпријатие должно е при поднесување на барање за одобрување на регулиран приход и тарифи до Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 17, став 1 на овој Правилник, да достави податоци согласно формуларите и табелите дадени во Прилог 4, кој е составен дел на овој Правилник, односно претпријатието да изврши групирање на сметководствените позиции согласно методологијата за соодветната регулирана дејност што е составен дел на овој Правилник.

Претпријатието кое врши регулирани дејности е должно, согласно Законот за енергетика и овој Правилник, по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци и информации потребни за регулирање на цената и да овозможи увид во расположивата инвестиционо-техничката документација за проекти од областа на регулираната дејност.

Член 6

Претпријатието кое врши две или повеќе регулирани дејности или покрај регулираната дејност врши и некоја друга дејност која во смисла на овој Правилник не се смета за регулирана дејност, должно е во своите интерни пресметки да води одвоена сметководствена евиденција за секоја од дејностите која ја врши поодделно, како и да изготви консолидиран финансиски извештај согласно законските прописи во Република Македонија.

II. НАЧИН И ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАНИ ТАРИФИ**Член 7****Начин на регулирање на тарифите**

Утврдените тарифи треба да обезбедат приход за:

- покривање на оправданите оперативни трошоци и амортизацијата на средствата за вршење на соодветната регулирана дејност, направени во рамки на нормализираните трошоци при остварување на пропишан квалитет на вршење на регулираната дејност.

- обезбедување на соодветна стапка на принос на капиталот, во која се вклучени и инвестициите, со кои ќе се овозможи оспособување, одржлив развој и достапност на услугите кои што се обезбедуваат за сите потрошувачи на природен гас на подрачјето на кое се обезбедува јавната услуга.

Регулираниот приход ги вклучува и приходите кои што претпријатието ги остварува по други основи при вршење на регулираната дејност.

Член 8

Регулирани тарифи

Просечната тарифа за користење на системот за пренос на природен гас која му се определува на операторот на системот за пренос на природен гас, за секоја година од регулираниот период, претставува единечна цена добиена како количник од регулираниот приход определен за соодветната година од регулираниот период поделен со соодветната количина на пренесен природен гас во истата година.

Просечната тарифа за користење на системот за пренос на природен гас се состои од:

- дел наменет за пренос на природен гас, кој се пресметува врз основа на вкупниот регулиран приход на сите оператори на преносните мрежи и
- дел наменет за управување со системот за пренос на природен гас, кој се определува врз основа на регулираниот приход на операторот на преносниот систем, вклучувајќи ги и трошоците за одржување на средствата што не се во сопственост на операторот на системот за пренос.

Тарифата за услугата дистрибуција на природен гас, која му се определува на операторот на системот за дистрибуција на природен гас, за секоја година од регулираниот период, претставува тарифа добиена како количник од регулираниот приход определен за соодветната година од регулираниот период поделен со соодветната количина на дистрибуиран природен гас во истата година.

Цената по која операторот на системот за пренос на природен гас им фактурира на корисниците на системот за настанатите отстапувања од најавените физички трансакции, се пресметува во согласност со Методологијата за пресметка на надоместок за услугите за урамнотежување.

1. Пренос на природен гас

Член 9

Регулираниот приход на операторот на преносната мрежа за услугата пренос на природен гас, треба да ги покрие оправданите трошоци за пренос, како и да обезбеди соодветен принос на капиталот, а се определува на начин и постапка со примена на методологијата и критериумите дадени во Прилог 1 кој што е составен дел на овој Правилник.

Надоместокот наменет за пренос на природен гас, од член 8, став 1, алинеја 1, се определува врз основа на вкупните потребни приходи на сите оператори на преносните мрежи определени врз основа на став 1 на овој член.

2. Управување со системот за пренос на природен гас

Член 10

Регулираната тарифа за услугата на претпријатието кое врши управување со системот за пренос на природен гас, треба да ги покрие оперативните трошоци за работење на системот за пренос на природен гас, трошоците за одржување на средствата што не се во сопственост на операторот на системот за пренос на природен гас и да обезбеди соодветен принос на капиталот, а се определува на начин и постапка со примена на методологијата и критериумите дадени во Прилог 2 кој што е составен дел на овој Правилник.

Регулираната тарифа од став 1 на овој член треба да ги покрие трошоците за:

- управување, работење и одржување на системот за пренос;
- организација на пазарот на природен гас;
- воспоставување, организирање и контрола на тргувањето со природен гас, системски услуги и прекугранично тргување;

- природен гас за покривање на загубите на системот за пренос и

- доделување на расположливите преносни капацитети и разрешување на преоптоварувањата во преносната мрежа.

Член 11

Системските услуги во системот за пренос на природен гас, од член 10 на овој Правилник се однесуваат на обврските кои што се однесуваат на:

- управување и обезбедување на пристап до системот за пренос на природен гас;
- регистрирање, урамнотежување и пресметување на отстапувањата меѓу тековната и договорената количина на природен гас за пренос;

Количините на природниот гас за покривање на дозволените технички загуби на природниот гас во преносната мрежа се признаваат до 0,5 % од вкупната влезна количина на природен гас во преносниот систем.

Цената по која ќе се пресметува трошокот за покривање на техничките загуби на природниот гас во преносната мрежа е цената по која операторот на системот за пренос го набавува природниот гас.

Член 12

Согласно тарифите за пренос и управување со системот за пренос на природен гас, одобрени од Регулаторната комисија за енергетика, операторот на системот за пренос на корисниците на системот за пренос на природен гас им фактурира надоместок за користење на системот за пренос на природен гас. Надоместокот за користење на преносниот систем се состои од дел од надоместок наменет за управување со системот за пренос на природен гас и дел од надоместок наменет за пренос на природен гас.

Надоместокот наменет за управување со системот за пренос се определува врз основа на член 10 и Прилог 2 од овој Правилник.

Приходот остварен од надоместокот за користење на преносниот систем, операторот на системот за пренос ќе го распредели соодветно на учеството во вкупниот приход на операторите на преносните мрежи, одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

3. Дистрибуција на природен гас

Член 13

Регулираната тарифа за услугата на претпријатието кое врши дистрибуција и управување со системот за дистрибуција на природен гас, треба да ги покрие трошоците за дистрибуција, трошоците за управување со системот за дистрибуција на природен гас и да обезбеди соодветен принос на капиталот, а се определува на начин и постапка утврдена со овој Правилник и со примена на методологијата дадена во Прилог 3, кој што е составен дел на овој Правилник.

Член 14

Во случај кога на системот за дистрибуција на природен гас се приклучени помалку од 100.000 корисници, правното лице кое врши енергетска дејност дистрибуција на природен гас, врши и дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција со природен гас.

Регулираната тарифа за услугата на претпријатието кое врши дистрибуција, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција, треба да ги покрие трошоците за дистрибуција, трошоците за управување со системот за дистрибуција на природен гас, трошоците за снабдување со природен гас и да обезбеди соодветен принос на капиталот, а се определува на начин и постапка утврдена со овој Правилник и со примена на методологијата дадена во Прилог 3, кој што е составен дел на овој Правилник.

Член 15

Количините на природниот гас за покривање на дозволените технички загуби на природниот гас во дистрибутивната мрежа се признаваат до 0,7% од вкупната влезна количина на природен гас во дистрибутивниот систем.

Цената по која ќе се пресметува трошокот за покривање на техничките загуби на природниот гас во дистрибутивната мрежа е цената по која дистрибутерот го набавува природниот гас.

4. Распределување на регулираниот приход**Член 16**

Регулираниот приход за соодветна регулирана дејност, пресметан согласно Прилог 1, 2 и 3 од овој Правилник, се распределува по тарифи кои што се определуваат за соодветната регулирана дејност преку тарифни системи.

III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИ ТАРИФИ**Член 17**

Регулираните претпријатија од член 1 од овој Правилник поднесуваат барање до Регулаторната комисија за енергетика за одобрување на регулиран приход и тарифи, согласно со овој Правилник (во понатамошниот текст: барање), најдоцна 60 дена пред истекот на регулираниот период.

Барањето го доставува управителот или директорот на претпријатието по претходна добиена согласност од органот на управување.

Кон барањето, треба да бидат доставени податоци за работењето на претпријатието, а особено:

1. Решение за упис во трговскиот регистар со сите прилози и статутот на претпријатието во оригинал или фотокопија заверена кај нотар;

2. Финансиски извештаи со сите прилози изготвени согласно законската регулатива во Република Македонија и извештај од ревизијата на финансиските извештаи, за претпријатието како правно лице, како и за секоја регулирана дејност поодделно доколку исто правно лице врши повеќе од една регулирана дејност, како и консолидирани финансиски извештаи, во согласност со закон;

3. Бруто биланс за базната година и за секоја наредна по базната година, до денот на доставување на барањето изготвен во Excel формат;

4. Финансиско-сметководствени и техничко-економски и други податоци и информации изготвени во Excel формат, согласно со Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник;

5. Податоци за пренесена, дистрибуирана и испорачана количина на природен гас на тарифните потрошувачи, презентирани во соодветни табели од Прилог 4, кој што е составен дел на овој Правилник;

6. Податоци за број на потрошувачи;

7. Инвестициона програма со план за изградба на нови објекти, реконструкција и ревитализација на постојните објекти, во текот на регулираниот период, за секоја година поодделно, со опис и образложение за економската и енергетската оправданост на секоја инвестиција поодделно со што ќе се потврди подобрувањето на сигурноста во снабдувањето со природен гас и квалитетот на јавната услуга, како и податоци за степеновање на реализација на инвестициите до денот на поднесување на барањето;

8. Други релевантни податоци за вршење на регулираната дејност, по барање на Регулаторната комисија за енергетика во текот на постапката, до донесувањето на Одлуката за одобрување на регулираните тарифи.

Кон барањето од став 1 на овој член претпријатието е должно да достави изјава за веродостојноста на податоците во барањето, потпишана од одговорното лице на претпријатието. Содржината на изјавата е дадена во Прилог 5 кој што е составен дел на овој Правилник.

Барањето се доставува во 4 (четири) примероци и во електронска форма, од кои податоците од став 3, точка 2, 3 и 4 на овој член задолжително се доставуваат и во Excel формат, која овозможува обработка од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

Член 18**Постапување по барањето**

Постапката за одобрување на регулираните тарифи и цени, отпочнува со денот на приемот на барањето во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.

Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, Регулаторната комисија за енергетика го разгледува и го анализира барањето и доколку утврди дека недостакуваат одредени податоци и документи, ќе донесе заклучок со кој ќе го задолжи регулираното претпријатие во определен временски рок да ги достави бараните податоци и документи. Регулаторната комисија за енергетика може пред донесување на заклучокот да го повика претпријатието на заеднички состанок за дополнителни информации и појаснувања во врска со поднесеното барање.

Доколку регулираното претпријатие во рокот определен со заклучокот од став 2 на овој член во целост не постапи по барањата за дополнување на одредени податоци и документи, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја спроведе постапката со користење на податоците што биле поднесени или други податоци што и се на располагање.

Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка согласно член 19 на овој Правилник, за прибирање на мислења и предлози по барањето, од заинтересираните правни и физички лица, најдоцна до истекот на 30 дена од денот на поднесување на барањето.

Член 19**Објавување на барањето**

Регулаторната комисија за енергетика го утврдува текстот на барањето, што ќе биде објавен на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика, и на трошок на регулираното претпријатие, го објавува во два дневни весника, од кои во еден кој што се објавува на македонски јазик и еден кој што се објавува на јазикот што го говорат најмалку 20% од граѓаните кои говорат службен јазик кој не е македонски.

Рокот на прибирање на мислења и предлози од заинтересираните физички и правни лица не може да биде подолг од 7 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на податоците доставени кон барањето, како и врз основа на анализата на доставените мислења од заинтересираните физички и правни лица, Регулаторната комисија за енергетика изготвува нацрт текст на Одлуката со образложение, кој што ќе биде предмет на расправа на Подготвителната седница на Регулаторната комисија за енергетика.

Член 20**Подготвителна седница**

По изготвување на нацрт текстот на Одлуката од став 3 на член 19, Регулаторната комисија за енергетика е должна да свика подготвителна седница.

Кон поканата за присуство на подготвителната седница се доставуваат нацрт текстот на Одлуката и мислењата добиени од заинтересираните правни и физички лица.

За присуство и учество во расправата на подготвителната седница се покануваат овластени претставници на подносителот на барањето, институции и организации, како и заинтересирани претпријатија.

Член 21**Редовна седница**

Регулаторната комисија за енергетика е должна најдоцна во рок од 60 дена од денот на доставувањето на барањето да одржи редовна седница на која ќе донесе одлука по барањето за регулиран приход и тарифа.

Член 22

Примена на Деловникот на Регулаторната комисија за енергетика

Одредбите од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, соодветно се применуваат на организирањето и одржувањето на подготвителната седница и редовната седница на Регулаторната комисија за енергетика.

Член 23

Определување на регулиран приход и тарифа за пренос и дистрибуција на природен гас за секоја година од регулираниот период

Регулаторната комисија за енергетика, по поднесување на барањето за регулиран приход и тарифа за регулиран период, согласно член 17 на овој Правилник ќе донесе одлука со која ќе го определи регулираниот приход (годишниот приход по составни елементи - АВВt) за секоја година од регулираниот период и тарифа за секоја регулирана година.

Одлуките за регулиран приход и тарифа за секоја година од регулираниот период по првата година од регулираниот период, Регулаторната комисија за енергетика ќе ги донесе најдоцна до 25 декември во тековната година за наредната регулирана година, при што претпријатијата се должни барањата за регулиран приход и тарифа да ги достават во архивата на Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 30 ноември во тековната година за наредната регулирана година.

Кон барањето од став 2 на овој член, претпријатието треба да го достави следното:

- бруто биланс за тековната година, до денот на доставување на барањето;

- податоци за пренесена односно дистрибуирана количина на природен гас, презентирани во соодветни табели од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник;

- други релевантни податоци за вршење на регулираната дејност по барање на Регулаторната комисија за енергетика во текот на постапката, до донесување на Одлуката.

Во постапката од став 1 на овој член, доставеното барање ќе биде објавено најдоцна до 5-ти декември, рокот на доставување на предлози и мислења од заинтересираните правни и физички лица не може да биде подолг од 7 дена, подготвителната седница ќе се одржи најдоцна до истекот на дваесеттиот ден од приемот на барањето, а одлуката донесена на главна седница на Регулаторната комисија за енергетика ќе почне да се применува од 1-ви јануари во наредната година.

Член 24

Регулираните претпријатија се должни најдоцна до 10 март во тековната година до Регулаторната комисија за енергетика да достават: финансиски извештаи со сите прилози изготвени согласно законската регулатива во Република Македонија за претходната година, заради вршењето на годишната контрола.

Член 25

Промена на одобриениот регулиран приход и тарифа

Доколку во регулираниот период, оперативните трошоци се зголемиле за повеќе од 5% во однос на одобрените оперативни трошоци, како последица на околности кои не постоеле или не можеле да се предвидат во времето на одобрување на регулираниот приход и тарифа, претпријатието може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика за зголемување на регулираниот приход и тарифи за тековната година и за останатиот дел од регулираниот период чие време-траење е определено во согласност со член 4 од овој Правилник.

Доколку во регулираниот период, оперативните трошоци се намалиле за повеќе од 5% во однос на одобрените оперативни трошоци, како последица на околности кои не постоеле или не можеле да се предвидат

во времето на одобрување на регулираниот приход и тарифи, претпријатието е должно да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика за намалување на регулираниот приход и тарифи за тековната година и за останатиот дел од регулираниот период чие време-траење е определено во согласност со член 4 од овој Правилник.

Кон барањата од став 1 и став 2 на овој член, барателот е должен во финансиско-сметководствените и техничко-економските податоци и информации доставени во Прилогот 4 на овој Правилник, да ги идентификува податоците и информациите кои што предизвикале потреба од поднесување на барањето, како и други податоци за кои смета дека се релевантни за одобрување на промена на тарифата.

Доколку претпријатието, не постапи согласно став 2 на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе заклучок за отпочнување на постапката за намалување на регулираниот приход и тарифи и заклучокот ќе го достави до претпријатието.

Во заклучокот од став 4 на овој член, ќе бидат определени роковите за преземање на пооделни дејствија во постапката, како и потребната документација која што треба да ја достави претпријатието.

Регулаторната комисија за енергетика ќе ја донесе одлуката согласно ставовите 1, 2 и 4 на овој член, во рок кој што не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето во архивата на Регулаторната комисија за енергетика, односно приемот на заклучокот од став 4 во архивата на претпријатието.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Со денот на влегување во сила на овој Правилник, Правилникот за начинот и условите за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување на природен гас ("Службен весник на РМ" бр. 161/09 и 15/10), престанува да важи за енергетските дејности:

- пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас,

- дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.

Член 27

Одлуките за одобрување на цена за вршење на дејностите:

- пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за периодот од 01.04.2011 година до 31.12.2011 година и за 2012 година од регулираниот период за АД ГА-МА Скопје со УП1 бр. 08-17 од 31.03.2011 година и

- дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони-Скопје, бр. 02-632/1 од 31.03.2010 година, ќе важат до 31.12.2011 година.

Член 28

Претпријатијата чиј регулиран период завршува на 31.12.2011 година, барањето од член 17 од овој Правилник треба да го достават до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 15.11.2011 година.

Член 29

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" а ќе се применува од 01.01.2012 година.

Бр. 01-1440/1
31 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1.**Методологија за пресметка на просечна тарифа за регулирана дејност пренос на природен гас****1. Просечна тарифа за пренос**

Просечната тарифа за вршење на регулирана дејност пренос на природен гас за годината t од регулираниот период, се определува врз основа на вкупниот регулиран приход на сите оператори на преносните мрежи, со примена на следната формула:

$$UTP_t = R_t / Q_t^T$$

каде што:

UTP_t	- просечна тарифа за пренос на природен гас за годината t од регулираниот период	[ден/nm ³]
R_t	- регулиран приход на сите оператори на преносните мрежи, во годината t од регулираниот период	[денари]
Q_t^T	- планирана количина на природен гас за пренос на сите оператори на преносните мрежи, во година t од регулираниот период	[nm ³]

2. Регулиран приход на оператор на преносната мрежа

Регулираниот приход за услугата на претпријатието кое врши пренос на природен гас по години треба да ги покрие оправданите трошоци за пренос на природен гас и да обезбеди соодветен принос на капиталот, а се пресметува според следната формула:

$$R_{Tt} = \sum_{i=1}^n P_{Tt}^i * q_t^i$$

каде што:

R_{Tt}	- регулиран приход	[денари]
P_{Tt}^i	- регулирана тарифа во годината t од регулираниот период, за корисник (i) на системот за пренос	[денари/nm ³]
q_t^i	- планирана количина на природен гас за пренос во година t , за корисник (i) на системот за пренос	[nm ³]

Планираните количини на природен гас за пренос во годините од регулираниот период ги определува Регулаторната комисија за енергетика врз основа на :

- податоците за планираните количини доставени од регулираното претпријатие,
- податоците од Енергетскиот биланс на Република Македонија и
- анализи на пазарот на природен гас во Република Македонија

Регулираниот приход по години за услугата на претпријатието кое врши пренос на природен гас кој што го проектира регулираното претпријатие за секоја година t од регулираниот период, се пресметува со примена на следната формула:

$$ABB_t = O_t + D_t + T_t + RA_t$$

каде што:

ABB_t	- годишен приход по составни елементи кој што го проектира регулираното претпријатие за годината t ;	[денари]
O_t	- оперативни трошоци и трошоци за одржување, за годината t ;	[денари]
D_t	- амортизација, за годината t ;	[денари]
T_t	- даноци, придонеси и други давачки	[денари]
RA_t	- принос на регулираните средства, за годината t .	[денари]

Границата на дозволеният пораст на тарифата за услугата на претпријатието кое врши пренос на природен гас, за 2012-2016 година од регулираниот период се пресметува со следната контролна формула:

$$(1 + CPI_{t-1}) * (1 - SX) \geq \frac{\sum_{i=1}^n P_{T,t}^i * q_{t-1}^i}{\sum_{i=1}^n P_{T(t-1)}^i * q_{t-1}^i}$$

каде што:

CPI_{t-1}	- општа ценовна инфлација за годината $t-1$, објавена од Државен завод за статистика на Република Македонија;	[индекс/ 100]
P_{Tt}^i	- регулирана тарифа во годината t од регулираниот период за корисник (i) на системот за пренос поодделно ;	[денари/ nm^3]
$P_{T(t-1)}^i$	- регулирана тарифа во претходната година $t-1$ за корисник (i) на системот за пренос поодделно;	[денари/ nm^3]
q_{t-1}^i	- пренесена количина на природен гас во година $t-1$, за корисник (i) на системот за пренос поодделно;	[nm^3]
SX	- факторот на порамнување за регулираниот период, го утврдува Регулаторната комисија за енергетика, во Одлуката за регулиран максимален приход и цена за регулираниот период, а се определува на следниот начин:	(%)

$$\sum_{t=1}^5 \frac{ABB_t}{(1 + WACC / 100)^t} = \sum_{t=1}^5 \frac{P_0 * (1 - SX / 100)^t}{(1 + WACC / 100)^t} * q_t$$

каде што:

SX е изразен како процент (%)

ABB_t	- годишен приход по составни елементи за годината t ;	[денари]
P_0	- тарифа за услугата пренос на природниот гас во базната година;	[денари/ nm^3]
q_t	- планирани количини на природен гас кои ќе бидат годишно пренесени низ системот за пренос на природен гас во регулираниот период;	[nm^3]
$WACC$	- пондерирана просечна цена на капиталот на регулираното претпријатие за регулаторниот период	(%)

2.1 Оперативни трошоци (O)

Оправдани оперативни трошоци согласно оваа методологија, се трошоци за работењето на претпријатието и трошоците за одржувањето на регулираните основни средства со кои претпријатието ја врши регулираната дејност, во согласност со важечките закони, прописи, стандарди и технички нормативи кои се применуваат во Република Македонија, како и обврските содржани во издадените лиценци.

Во регулираниот период за секоја регулирана дејност оправдани оперативни трошоци се нормализираните трошоци кои се потребни за извршување на регулираната дејност, а се пресметуваат во согласност со следните ориентири:

1. трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, врз основа на нормативите за потрошувачка и просечните цени на пазарот во периодот на набавката;
2. трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата, до ниво од 20 % од пресметаната годишна амортизација;
3. трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема се признаваат согласно нивото на премиите за осигурување кои претпријатието ги платило;
4. бруто плати по работник до ниво на просечна бруто плата по работник остварена во стопанството на Република Македонија во тековната година, зголемена до 40%, како израз на квалификационата структура и сложеноста на регулираната дејност.
За пресметките на бруто плати се зема просечниот број на вработени во текот на годината;
5. менаџерските плати и менаџерските награди, во нормализирани износи соодветно на зголемувањето на ефикасноста, а според одлуките на управните органи на претпријатието;
6. други услуги, до нивото од просечното тригодишно учество (%) во однос на трошоците за материјали, енергија, ситен инвентар (од ставката 1);
7. останати и вонредни трошоци, до 10% во однос на трошоците од ставките под 1;2;3;4 и 6;

2.2 Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот (T)

Даноките, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето, се признаваат во согласност со законските прописи.

2.3 Амортизација (D)

Пресметката на амортизацијата на регулираните основни средства на регулираното претпријатие, во годината t , со кои се врши регулираната дејност, се врши во согласност со пропишаните минимални годишни стапки на амортизација, при што се вклучува:

- амортизација на регулираните основни средства, исклучувајќи го земјиштето; и
- амортизација на стекнатите средства финансирани со грантови.

2.4 Принос од регулирани средства (RA)

Приносот од регулираните средства се пресметува според формулата:

$$RA = RAB * WACC$$

каде што:

RA	- принос од регулираните средства;	[денари]
RAB	- просечна вредност на средствата со кои се врши регулираната дејност (регулирани средства);	[денари]

WACC - пондерирана просечна цена на капиталот на регулираното претпријатие. (%)

2.4.1. Просечна вредност на средствата со кои се врши регулираната дејност (регулирани средства - RAB)

Регулираните средства се средства со кои се врши регулираната дејност при што во пресметките не се земаат во предвид:

- средствата стекнати од капитални придонеси како што се грантови и
- неоправдани инвестиции

За определување на просечната вредност на регулираните средства се користи следната формула:

$$RAB_t^{av} = \frac{RAB_t^{start} + RAB_t^{end}}{2} + AVS_{t-1}$$

каде што:

RAB_t^{av}	- просечна вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност (регулирани средства) во годината t;	[денари]
RAB_t^{start}	- почетна вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност во годината t;	[денари]
RAB_t^{end}	- вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност на крајот од година t;	[денари]
AVS_{t-1}	- вредност на залихи на природен гас во системот за пренос на природен гас во годината t-1, пресметан со просечна набавна цена во годината t-1, определена од страна на Регулаторната комисија за енергетика	[денари]

Вредноста на регулираните средства на почетокот на регулираната година (RAB_t^{start}) претставува збир на поединечните книговодствени вредности на основните средства на првиот ден од регулираната година, односно:

$$RAB_t^{start} = RAB_{t-1}^{end}$$

каде што:

RAB_t^{start}	- почетна вредност на регулираните средства во годината t;	[денари]
RAB_{t-1}^{end}	- вредност на регулираните средства на крајот од година t-1;	[денари]

Вредноста на регулираните средства на крајот на регулираната година (RAB_t^{end}), се пресметува по следната формула:

$$RAB_t^{end} = RAB_t^{start} + NI - Grant - D - RAB_t^{out}$$

каде што:

RAB_t^{end}	- вредност на регулираните средства на крајот од година t;	[денари]
RAB_t^{start}	- почетна вредност на регулираните средства во годината t;	[денари]
NI	- вредност на одобрени нови инвестиции;	[денари]
Grant	- бесплатно добиени средства;	[денари]

D	- амортизација на регулираните средства, вклучувајќи ја и амортизацијата на бесплатно добиените средства;	[денари]
RAB_t^{out}	- вредност на оттуѓени и расходувани регулирани средства во годината t .	[денари]

2.4.2. *Оправданост на инвестициите*

Критериуми врз основа на кои се цени оправданоста на планираните инвестиции:

- За секоја инвестиција треба да биде доставено резиме со показатели за економската ефикасност, период на враќање, нето сегашна вредност, интерна стапка на рентабилност и индекс на профитабилност, освен за поединечна инвестиција која има вредност пониска од 100.000 евра пресметана во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на поднесување на барањето, за која не е потребно да се достави резиме со показатели за економската ефикасност. Притоа, регулираното претпријатие не може да прикаже друга идентична поединечна инвестиција (со иста намена, исти или слични технички карактеристики, односно за истата се засметува иста стапка на амортизација), во регулираниот период.
- инвестицијата да обезбеди поголема безбедност, сигурност во снабдувањето, како и да обезбеди квалитет на пренесениот природен гас на крајните потрошувачи, согласно важечките стандарди.

По барање на Регулаторната комисија за енергетика, регулираното претпријатие е должно да достави дополнителни информации, податоци и појаснувања во врска со придобивките од планираната инвестиција.

2.4.3. *Пондерирана просечна цена на капитал (WACC)*

Пондерираната просечна цена на капиталот се пресметува според следната формула:

$$WACC = \frac{(1 - Debt) * K_e}{(1 - T_p)} + Debt * K_d$$

каде што:

$WACC$	- пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување;	(%)
K_e	- цена на сопствен капитал;	(%)
$Debt$	- долгорочен долг како процент од вкупниот капитал (сопствен капитал + долгорочен долг);	[денари]
K_d	- цена на долг;	(%)
T_p	- стапка на данок на добивка.	(%)

2.4.3.1. *Цена на сопствен капитал (K_e)*

Цената на сопствениот капитал на регулираното претпријатие се определува со примена на моделот на определување на цените на долгогодишните вложувања (CAPM - Capital Asset Pricing Model), и тоа врз основа на приходот на неризични вложувања, просечниот приход на ризични вложувања и систематичните ризици изразени со коефициентот β , според следната формула:

$$K_e = R_f + (MRP) * \beta$$

каде што:

K_e	-	цена на сопствен капитал	(%)
R_f	-	стапка на поврат без ризик, која се утврдува како еднаква на приносот на обврзниците издадени од Владата на Република Македонија;	(%)
R_m	-	просечен приход на ризични вложувања, кој се утврдува како еднаков на просечните каматни стапки на долгорочните кредити (во евра, САД долари и денари) одобрени на претпријатијата во Република Македонија, а објавени од Народна банка на Република Македонија ;	(%)
MRP ($MRP = R_m - R_f$)	-	премија за ризик која се утврдува како за разлика меѓу “просечен приход на ризични вложувања (R_m) и приход на неризични вложувања (R_f)“ ;	(%)
β	-	бета на сопствен капитал (пазарно портфолио) се утврдува да е еднаква на 1 (еден) ;	

2.4.3.2. Цена на долг (K_d)

Цената на долгот на регулираното претпријатие се пресметува врз основа на просечните каматни стапки на користените кредити, од страна на регулираното претпријатие за вршење на регулираната дејност, а контролата се врши врз основа на условите за кредитирање и каматните стапки, објавени од страна на Народна банка на Република Македонија.

2.4.3.3. Примена на приносот од регулираните средства (RA)

Пресметаниот принос на капитал (RA) се применува на следниот начин:

- за пренесени количини на природен гас до 250.000.000 м³ годишно се признава 30% од пресметаниот принос од регулираните средства (RA)
- за пренесени количини на природен гас од 250.000.001 м³ до 400.000.000 м³ годишно се признава 50% од пресметаниот принос од регулираните средства (RA)
- за пренесени количини на природен гас над 400.000.000 м³ годишно се признава 100% од пресметаниот принос од регулираните средства (RA).

ПРИЛОГ 2.**Методологија за пресметка на тарифа за регулирана дејност управување со системот за пренос на природен гас****1. Регулирана тарифа**

Регулираниот приход врз основа на регулирана тарифа за услугата на претпријатието кое врши управување со системот за пренос на природен гас, треба да ги покрие трошоците за управување со системот за пренос на природен гас и да обезбеди соодветен принос на капиталот, а се пресметува според следната формула:

$$R_{Tt} = \sum_{i=1}^n P_{Tt}^i * q_t^i$$

каде што:

R_{Tt}	- планиран (регулиран максимален) приход	[денари]
P_{Tt}^i	- регулирана просечна тарифа во годината t од регулираниот период;	[денари/nm ³]
q_t^i	- планирана количина на природен гас за пренос во година t, за корисник (i) на системот за пренос	[nm ³]

Планираните количини на природен гас за пренос во годините од регулираниот период Регулаторната комисија за енергетика ги определува врз основа на :

- податоците за планираните количини доставени од регулираното претпријатие,
- податоците од Енергетскиот биланс на Република Македонија и
- анализи на пазарот на природен гас во Република Македонија.

Границата на дозволеениот пораст на регулираната просечна тарифа за услугата на претпријатието кое врши управување со системот на пренос на природен гас, за периодот 2012 - 2016 година од регулираниот период се пресметува со следната контролна формула:

$$(1 + CPI_{t-1}) * (1 - X) \geq \frac{\sum_{i=1}^n P_{Tt}^i * q_{t-1}^i}{\sum_{i=1}^n P_{T(t-1)}^i * q_{t-1}^i}$$

каде што:

CPI_{t-1}	- општа ценовна инфлација за годината t-1, објавена од Државен завод за статистика на Република Македонија;	[индекс/100]
P_{Tt}^i	- регулирана тарифа во годината t од регулираниот период;	[денари/nm ³]
$P_{T(t-1)}^i$	- регулирана тарифа во претходната година t-1;	[денари/nm ³]
q_{t-1}^i	- пренесена количина на природен гас во година t-1;	[nm ³]
X	- факторот на ефикасност,	[0-1]

Факторот на ефикасност го определува Регулаторната комисија за енергетика, при што во регулираниот период од член 4, вредноста на факторот на ефикасност е еднаква на 0.

2. *Регулиран приход*

Планираниот регулиран приход по составни елементи, за секоја година t од регулираниот период, се пресметува со примена на следнава формула:

$$R_{Tt} = O_t + D_t + T_t + RA_t + AS_t + L + MC_t$$

каде што:

R_{Tt}	- годишен планиран регулиран приход по составни елементи за годината t ;	[денари]
O_t	- оперативни трошоци и трошоци за одржување, за годината t ;	[денари]
D_t	- амортизација, за годината t ;	[денари]
T_t	- даноци, придонеси и други давачки	[денари]
RA_t	- принос на регулираните средства, за годината t .	[денари]
AS_t	- системски услуги (помошни услуги), за годината t	[денари]
L	- технички загуби за годината t	[денари]
MC_t	- трошоци за одржување на туѓи основни средства	[денари]

2.1 *Оперативни трошоци (O)*

Оправдани оперативни трошоци согласно оваа методологија, се трошоци за работењето на претпријатието и трошоците за одржувањето на регулираните основни средства со кои претпријатието ја врши регулираната дејност, во согласност со важечките закони, прописи, стандарди и технички нормативи кои се применуваат во Република Македонија, како и обврските содржани во издадените лиценци.

Во регулираниот период за секоја регулирана дејност оправдани оперативни трошоци се нормализираните трошоци кои се потребни за извршување на регулираната дејност, а се пресметуваат во согласност со следните ориентири:

1. трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, врз основа на нормативите за потрошувачка и просечните цени на пазарот во периодот на набавката;
2. трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата, до ниво од 20 % од пресметаната годишна амортизација;
3. трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема се признаваат согласно нивото на премиите за осигурување кои претпријатието ги платило;
4. бруто плати по работник до ниво на просечна бруто плата по работник остварена во стопанството на Република Македонија во тековната година, зголемена до 40%, како израз на квалификационата структура и сложеноста на регулираната дејност.
За пресметките на бруто плати се зема просечниот број на вработени во текот на годината;
5. менаџерските плати и менаџерските награди, во нормализирани износи соодветно на зголемувањето на ефикасноста, а според одлуките на управните органи на претпријатието;
6. други услуги, до нивото од просечното тригодишно учество (%) во однос на трошоците за материјали, енергија, ситен инвентар (од ставката 1);

7. останати и вонредни трошоци, до 10% во однос на трошоците од ставките под 1;2;3;4 и 6;

2.2 Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот (Т)

Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето, се признаваат во согласност со законските прописи.

2.3 Амортизација (D)

Пресметката на амортизацијата на регулираните основни средства на регулираното претпријатие, во годината t , со кои се врши регулираната дејност, се врши во согласност со пропишаните минимални годишни стапки на амортизација, при што се вклучува:

- амортизација на регулираните основни средства, исклучувајќи го земјиштето; и
- амортизација на стекнатите средства финансирани со грантови.

2.4 Принос од регулирани средства (RA)

Приносот од регулираните средства се пресметува според формулата:

$$RA = RAB * WACC$$

каде што:

RA	- принос од регулираните средства;	[денари]
RAB	- просечна вредност на средствата со кои се врши регулираната дејност (регулирани средства);	[денари]
WACC	- пондерирана просечна цена на капиталот на регулираното претпријатие.	(%)

2.4.1. Просечна вредност на средствата со кои се врши регулираната дејност (регулирани средства - RAB)

Регулираните средства се средства со кои се врши регулираната дејност при што во пресметките не се земаат во предвид:

- средствата стекнати од капитални придонеси како што се грантови и
- неоправдани инвестиции

За определување на просечната вредност на регулираните средства се користи следната формула:

$$RAB_t^{av} = \frac{RAB_t^{start} + RAB_t^{end}}{2}$$

каде што:

RAB_t^{av}	- просечна вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност (регулирани средства) во годината t ;	[денари]
RAB_t^{start}	- почетна вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност во годината t ;	[денари]
RAB_t^{end}	- вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност на крајот од година t ;	[денари]

Вредноста на регулираните средства на почетокот на регулираната година (RAB_t^{start}) претставува збир на поединечните книговодствени вредности на основните средства на првиот ден од регулираната година, односно:

$$RAB_t^{start} = RAB_{t-1}^{end}$$

каде што:

RAB_t^{start}	- почетна вредност на регулираните средства во годината t;	[денари]
RAB_{t-1}^{end}	- вредност на регулираните средства на крајот од година t-1;	[денари]

Вредноста на регулираните средства на крајот на регулираната година (RAB_t^{end}), се пресметува по следната формула:

$$RAB_t^{end} = RAB_t^{start} + NI - Grant - D - RAB_t^{out}$$

каде што:

RAB_t^{end}	- вредност на регулираните средства на крајот од година t;	[денари]
RAB_t^{start}	- почетна вредност на регулираните средства во годината t;	[денари]
NI	- вредност на одобрени нови инвестиции;	[денари]
Grant	- бесплатно добиени средства;	[денари]
D	- амортизација на регулираните средства, вклучувајќи ја и амортизацијата на бесплатно добиените средства;	[денари]
RAB_t^{out}	- вредност на оттуѓени и расходувани регулирани средства во годината t.	[денари]

2.4.2. *Оправданост на инвестициите*

Критериуми врз основа на кои се цени оправданоста на планираните инвестиции:

- За секоја инвестиција треба да биде доставено резиме со показатели за економската ефикасност, период на враќање, нето сегашна вредност, интерна стапка на рентабилност и индекс на профитабилност, освен за поединечна инвестиција која има вредност пониска од 100.000 евра пресметана во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на поднесување на барањето, за која не е потребно да се достави резиме со показатели за економската ефикасност. Притоа, регулираното претпријатие не може да прикаже друга идентична поединечна инвестиција (со иста намена, исти или слични технички карактеристики, односно за истата се засметува иста стапка на амортизација), во регулираниот период.
- инвестицијата да обезбеди поголема безбедност, сигурност во снабдувањето, како и да обезбеди квалитет на пренесениот природен гас на крајните потрошувачи, согласно важечките стандарди.

По барање на Регулаторната комисија за енергетика, регулираното претпријатие е должно да достави дополнителни информации, податоци и појаснувања во врска со придобивките од планираната инвестиција.

2.4.3 *Пондерирана просечна цена на капитал (WACC)*

Пондерираната просечна цена на капиталот се пресметува според следната формула:

$$WACC = \frac{(1 - Debt) * K_e}{(1 - T_p)} + Debt * K_d$$

каде што:

<i>WACC</i>	- пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување;	(%)
<i>K_e</i>	- цена на сопствен капитал;	(%)
<i>Debt</i>	- долгорочен долг како процент од вкупниот капитал (сопствен капитал + долгорочен долг);	[денари]
<i>K_d</i>	- цена на долг;	(%)
<i>T_p</i>	- стапка на данок на добивка.	(%)

2.4.3.1. Цена на сопствен капитал (*K_e*)

Цената на сопствениот капитал на регулираното претпријатие се определува со примена на моделот на определување на цените на долгогодишните вложувања (CAPM - Capital Asset Pricing Model), и тоа врз основа на приходот на неризични вложувања, просечниот приход на ризични вложувања и систематичните ризици изразени со коефициентот β , според следната формула:

$$K_e = R_f + (MRP) * \beta$$

каде што:

<i>K_e</i>	- цена на сопствен капитал	(%)
<i>R_f</i>	- стапка на поврат без ризик, која се утврдува како еднаква на приносот на обврзниците издадени од Владата на Република Македонија;	(%)
<i>R_m</i>	- просечен приход на ризични вложувања, кој се утврдува како еднаков на просечните каматни стапки на долгорочните кредити (во евра, САД долари и денари) одобрени на претпријатијата во Република Македонија, а објавени од Народна банка на Република Македонија;	(%)
<i>MRP</i> (<i>MRP</i> = <i>R_m</i> - <i>R_f</i>)	- премија за ризик која се определува како за разлика меѓу “просечен приход на ризични вложувања (<i>R_m</i>) и приход на неризични вложувања (<i>R_f</i>)“;	(%)
β	- бета на сопствен капитал (пазарно портфолио) се утврдува да е еднаква на 1 (еден);	

2.4.3.2. Цена на долг (*K_d*)

Цената на долгот на регулираното претпријатие се пресметува врз основа на просечните каматни стапки на користените кредити од страна на регулираното претпријатие за вршење на регулираната дејност, а контролата се врши врз основа на условите за кредитирање и каматните стапки, објавени од страна на Народна банка на Република Македонија.

3. Распределба на регулираниот приход

Операторот на системот за пренос на природен гас надоместокот ќе го распредели на дел на операторите на преносните мрежи и дел за операторот на системот за пренос, соодветно на нивното учество во вкупниот приход на операторот на системот за пренос.

ПРИЛОГ 3.**Методологија за пресметка на тарифа за регулираната дејност дистрибуција на природен гас****1. Регулирана тарифа**

Регулираната тарифа на услугата на претпријатието кое врши дистрибуција на природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција, треба да ги покрие трошоците за дистрибуција, трошоците за управување со системот за дистрибуција на природен гас и да обезбеди соодветен принос на капиталот, а се пресметува по метод на регулирана максимална цена, според следната формула:

$$R_{dt} = \sum_i \sum_j p_{dt}^{ij} q_t^{ij}$$

R_{dt}	- планиран приход;	[денари]
p_{dt}^{ij}	- тарифен став (j) за соодветна категорија на потрошувачи (i), во годината t;	[денари/ nm ³]
q_t^{ij}	- планирана количина на природен гас за категорија на потрошувачи (i), со соодветен тарифен став (j), во годината t;	[nm ³]

Планираните количини на природен гас за дистрибуција во годините од регулираниот период Регулаторната комисија за енергетика ги определува врз основа на :

- податоците за планираните количини доставени од регулираното претпријатие,
- податоците од Енергетскиот биланс на Република Македонија и
- анализи на пазарот на природен гас во Република Македонија.

Границата на дозволениот пораст на просечната тарифа за услугата на претпријатието кое врши дистрибуција и управување со системот за дистрибуција на природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција, 2012 - 2016 година од регулираниот период се пресметува со следната контролна формула

$$(1 + CPI_{t-1}) * (1 - SX) \geq \frac{\sum_i \sum_j p_{dt}^{ij} q_{t-1}^{ij}}{\sum_i \sum_j p_{d(t-1)}^{ij} q_{t-1}^{ij}}$$

каде што:

CPI_{t-1}	- општа ценовна инфлација за годината t-1, објавена од Државен завод за статистика на Република Македонија;	[индекс/ 100]
p_{dt}^{ij}	- тарифа (j) за категорија на потрошувачи (i), во годината t;	[денари/ nm ³]
$p_{d(t-1)}^{ij}$	- тарифа (j) за категорија на потрошувачи (i), во годината t-1;	[денари/ nm ³]

- $q_{ij,t-1}$ - дистрибуирана количина на природен гас за категорија на потрошувачи (i), во годината t-1; [nm³]
- SX** - фактор на порамнување за регулираниот период, утврден од Регулаторната комисија за енергетика, а се определува на следниот начин: (%)

$$\sum_{t=1}^5 \frac{ABB_t}{(1+WACC/100)^t} = \sum_{t=1}^5 \frac{P_0 * (1-SX/100)^t}{(1+WACC/100)^t} * q_t$$

каде што:

SX е изразен како процент (%)

- ABB_t - годишен приход по составни елементи за годината t; [денари]
- P_0 - просечна тарифа за услугата дистрибуција на природниот гас во базната година; [ден/nm³]
- q_t - планирани количини на природен гас кои ќе бидат дистрибуирани низ системот за дистрибуција на природен гас во регулираниот период; [nm³]
- WACC - пондерирана просечна цена на капиталот за регулаторниот период (%)

Регулираниот приход по години кој што го проектира регулираното претпријатие, за секоја година t од регулираниот период, се пресметува со примена на следнава формула:

$$ABB_t = O_t + D_t + T_t + RA_t + L$$

каде што:

- ABB_t - годишен приход по составни елементи кој што го проектира регулираното претпријатие за годината t; [денари]
- O_t - оперативни трошоци и трошоци за одржување, за годината t; [денари]
- D_t - амортизација, за годината t; [денари]
- T_t - даноци, придонеси и други давачки [денари]
- RA_t - принос на регулираните средства, за годината t. [денари]
- L - техничките загуби во системот за дистрибуција на природен гас, согласно членот 15 од Правилникот [денари]

1.1. Оперативни трошоци (O)

Оправдани оперативни трошоци согласно оваа методологија, се трошоци за работењето на претпријатието и трошоците за одржувањето на регулираните основни средства со кои претпријатието ја врши регулираната дејност, во согласност со важечките закони, прописи, стандарди и технички нормативи кои се применуваат во Република Македонија, како и обврските содржани во издадените лиценци.

Во регулираниот период за секоја регулирана дејност оправдани оперативни трошоци се нормализираните трошоци кои се потребни за извршување на регулираната дејност, а се пресметуваат во согласност со следните ориентири:

1. трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, врз основа на нормативите за потрошувачка и просечните цени на пазарот во периодот на набавката;
2. трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата, до ниво од 20 % од пресметаната годишна амортизација;

3. трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема се признаваат согласно нивото на премиите за осигурување кои претпријатието ги платило;
4. бруто плати по работник до ниво на просечна бруто плата по работник остварена во стопанството на Република Македонија во тековната година, зголемена до 40%, како израз на квалификационата структура и сложеноста на регулираната дејност.
За пресметките на бруто плати се зема просечниот број на вработени во текот на годината;
5. менаџерските плати и менаџерските награди, во нормализирани износи соодветно на зголемувањето на ефикасноста, а според одлуките на управните органи на претпријатието;
6. други услуги, до нивото од просечното тригодишно учество (%) во однос на трошоците за материјали, енергија, ситен инвентар (од ставката 1);
7. останати и вонредни трошоци, до 10% во однос на трошоците од ставките под 1;2;3;4 и 6.

1.2 Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот (T)

Даноките, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето, се признаваат во согласност со законските прописи.

1.3 Амортизација (D)

Пресметката на амортизацијата на регулираните основни средства на регулираното претпријатие, во годината t , со кои се врши регулираната дејност, се врши во согласност со пропишаните минимални годишни стапки на амортизација, при што се вклучува:

- амортизација на регулираните основни средства, исклучувајќи го земјиштето; и
- амортизација на стекнатите средства финансирани со грантови.

1.4 Принос од регулирани средства (RA)

Приносот од регулираните средства се пресметува според формулата:

$$RA = RAB * WACC$$

каде што:

RA	- принос од регулираните средства;	[денари]
RAB	- просечна вредност на средствата со кои се врши регулираната дејност (регулирани средства);	[денари]
$WACC$	- пондерирана просечна цена на капиталот на регулираното претпријатие.	

1.4.1. Просечна вредност на средствата со кои се врши регулираната дејност (регулирани средства - RAB)

Регулираните средства се средства со кои се врши регулираната дејност при што во пресметките не се земаат во предвид:

- средствата стекнати од капитални придонеси како што се грантови и
- неоправдани инвестиции

За определување на просечната вредност на регулираните средства се користи следната формула:

$$RAB_t^{av} = \frac{RAB_t^{start} + RAB_t^{end}}{2} + AVS_{t-1}$$

каде што:

RAB_t^{av}	- просечна вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност (регулирани средства) во годината t;	[денари]
RAB_t^{start}	- почетна вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност во годината t;	[денари]
RAB_t^{end}	- вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност на крајот од година t;	[денари]
AVS_{t-1}	- вредност на залихи на природен гас во системот за дистрибуција на природен гас во годината t-1, пресметан со просечна набавна цена во годината t-1, определена од страна на Регулаторната комисија за енергетика	[денари]

Вредноста на регулираните средства на почетокот на регулираната година (RAB_t^{start}) претставува збир на поединечните книговодствени вредности на основните средства на првиот ден од регулираната година, односно:

$$RAB_t^{start} = RAB_{t-1}^{end}$$

каде што:

RAB_t^{start}	- почетна вредност на регулираните средства во годината t;	[денари]
RAB_{t-1}^{end}	- вредност на регулираните средства на крајот од година t-1;	[денари]

Вредноста на регулираните средства на крајот на регулираната година (RAB_t^{end}), се пресметува по следната формула:

$$RAB_t^{end} = RAB_t^{start} + NI - Grant - D - RAB_t^{out}$$

каде што:

RAB_t^{end}	- вредност на регулираните средства на крајот од година t;	[денари]
RAB_t^{start}	- почетна вредност на регулираните средства во годината t;	[денари]
NI	- вредност на одобрени нови инвестиции;	[денари]
$Grant$	- бесплатно добиени средства;	[денари]
D	- амортизација на регулираните средства, вклучувајќи ја и амортизацијата на бесплатно добиените средства;	[денари]
RAB_t^{out}	- вредност на оттуѓени и расходувани регулирани средства во годината t.	[денари]

1.4.2. Оправданост на инвестициите

Критериуми врз основа на кои се цени оправданоста на планираните инвестиции:

- За секоја инвестиција треба да биде доставено резиме со показатели за економската ефикасност, период на враќање, нето сегашна вредност, интерна стапка на рентабилност и индекс на профитабилност, освен за поединечна инвестиција која има вредност пониска од 100.000 евра пресметана во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на поднесување на барањето,

за која не е потребно да се достави резиме со показатели за економската ефикасност. Притоа, регулираното претпријатие не може да прикаже друга идентична поединечна инвестиција (со иста намена, исти или слични технички карактеристики, односно за истата се засметува иста стапка на амортизација), во регулираниот период.

- инвестицијата да обезбеди поголема безбедност, сигурност во снабдувањето, како и да обезбеди квалитет на испорачан природен гас на крајните потрошувачи, согласно важечките стандарди.

По барање на Регулаторната комисија за енергетика, регулираното претпријатие е должно да достави дополнителни информации, податоци и појаснувања во врска со придобивките од планираната инвестиција.

1.4.1.2 Цена на сопствен капитал (K_e)

Цената на сопствениот капитал на регулираното претпријатие се определува со примена на моделот на определување на цените на долгогодишните вложувања (CAPM - Capital Asset Pricing Model), и тоа врз основа на приходот на неризични вложувања, просечниот приход на ризични вложувања и систематичните ризици изразени со коефициентот β , според следната формула:

$$K_e = R_f + (MRP) * \beta$$

каде што:

K_e	-	цена на сопствен капитал	(%)
R_f	-	стапка на поврат без ризик, која се утврдува како еднаква на приносот на обврзниците издадени од Владата на Република Македонија;	(%)
R_m	-	просечен приход на ризични вложувања, кој се утврдува како еднаков на просечните каматни стапки на долгорочните кредити (во евра, САД долари и денари) одобрени на претпријатијата во Република Македонија, а објавени од Народна банка на Република Македонија;	(%)
MRP ($MRP = R_m - R_f$)	-	премија за ризик која се определува како за разлика меѓу "просечен приход на ризични вложувања (R_m) и приход на неризични вложувања (R_f)"	(%)
β	-	бета на сопствен капитал (пазарно портфолио), се утврдува да е еднаква на 1 (еден);	

1.4.1.3. Цена на долг (K_d)

Цената на долгот на регулираното претпријатие се пресметува врз основа на просечните каматни стапки на користените кредити од страна на регулираното претпријатие за вршење на регулираната дејност, а контролата се врши врз основа на условите за кредитирање и каматните стапки, објавени од страна на Народна банка на Република Македонија.

2. Регулирана просечна цена за услугата на претпријатието кое врши дистрибуција, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас

Регулираната просечна тарифа на услугата на претпријатието кое врши дистрибуција, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција, (согласно член 13 на овој Правилник), треба да ги покрие трошоците за дистрибуција, трошоците за управување со

системот за дистрибуција на природен гас, трошоците за снабдување со природен гас и да обезбеди ниво на регулиран принос на капиталот, а се пресметува по метод на регулирана максимална цена, која се користи при определување на просечната тарифа за дистрибуција на природен гас.

ПРИЛОГ 4.

Табеларни прегледи за потребни податоци за регулирање на цени за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција со природен гас

ПРИЛОГ 5.**Изјава за веродостојноста на поднесените податоци од страна на претпријатието****ИЗЈАВА****ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ И
ПРИЛОЖЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Јас _____, одговорно лице на
(име, презиме и ЕМБГ на одговорното лице)

(име и седиште на барателот – правното лице)

под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека приложените податоци и документација поднесени до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во прилог на барањето за издавање / менување / продолжување / пренесување / престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност согласно постапките утврдени со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба на барателот.

Датум: _____

Име и презиме на одговорното лице:

М.П.

Место: _____

Потпис на одговорното лице:

Согласни:
Финансиски директор

Комерцијален директор

Технички директор

Табела 1

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА ЗА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ:

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.број	Опис	Година		Регулиран период				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Оперативни трошоци							
1.1	Нормализирани трошоци							
1.1.1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар							
1.1.2	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување							
1.1.3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема							
1.1.4	Бруто плати							
1.1.5	Менаџерски плати и менаџерски награди							
1.1.6	Други услуги							
1.1.7	Останати и вонредни трошоци							
	Вкупно нормализирани трошоци							
1.2	Амортизација							
1.3	Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатите од работењето							
1.4	Трошоци за одржување на туѓи основни средства							
	Вкупно оперативни трошоци							
2	Трошоци за дозволени технички загуби							
3	Принос на капитал (РА)							
4	Просечен RAB							
5	Вредност на залиха на природен гас во мрежа AVS _{t-1}							
6	WACC %							
7	ВКУПНО потребен приход (1 + 2 + 3)							
8	Испорачана количина на природен гас (mm ³)							
9	Просечна тарифа по mm ³							

МП

 Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

Табела 2

ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВАТА СО КОИ СЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ: _____
 ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.број	Кonto	Опис	2010	2011	Регулиран период				Година:
					2012	2013	2014	2015	
1		RAV_{start}							2016
1.1		Состојба на 01.01.							
2		Инвестиции во текот на годината							
3		Одбитни ставки							
3.1		Амортизација							
3.2		Бесплатно добиени средства во текот на годината							
3.3		Оттуѓени, расходувани и повлечени од употреба средства во текот на годината							
		Вкупно одбитни ставки							
4		RAV_{end}							
4.1		Состојба на 31.12.							
5		Просечен RAV							
6		Вредност на залихи на природен гас (AVS_t)							
7		Вкупно просечен RAV							

МП

Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

Табела 11

ВРЕДНОСТ НА ЗАЛИХИ НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ПРЕНОСНАТА / ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЛНОСТ: _____

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Реден број	ОПИС	Ед. мерка	Година						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залиха на природен гас во преносната / дистрибутивна мрежа - AVS	лпм³							
2	Просечна набавна вредност на природен гас	денари							
3	Вредност на залихата на природен гас во преносната / дистрибутивната мрежа	денари							

МП

Пополнил _____

Одобрил _____

Датум _____

Табела 12

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ: _____

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

[illegible]

Забелешка

Да се приложи и преглед на вложувањата со динамиката за целиот период и во евра

МГ

Пополнил

Одобрил _____

Датум _____

Табела 14

ВКУПНИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ: _____
 ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Ред. Бр.	О П И С	2010	2011	Регулиран период				денари
				2012	2013	2014	2015	
1	КРЕДИТИ (да се наведат поединечно сите)							2016
	износ на кредитот							
	рок на отплата							
	интересна стапка							
	врејс период							
	интеркаларна камата							
2	ВКУПЕН ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ (заеми и кредити)							
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (да се наведат)							
	- од акумулација							
	- од амортизација							
4	ДРУГИ ИЗВОРИ (да се наведат)							
	грант							
5	ВКУПНО ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА							

МП

Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

Табела 15

ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ: _____
ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.број	сметка	ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ					Регулиран период			
		Нормализирани трошоци					2012	2013	2014	2015
1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар									
2	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување									
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема									
4	Бруто плати									
5	Менаџерски плати и менаџерски награди									
6	Други услуги									
7	Останати и вонредни трошоци									
8	Вкупно нормализирани трошоци									
9	Данoci, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето									
10	Амортизација									
11	Трошоци за одржување на туѓи основни средства									
12	Вкупно оперативни трошоци									
	Вкупно оперативни трошоци									

МП
Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Табела 16

ПРЕГЛЕД НА ФИКСНИ И ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ:

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

денари

Р.број	сметка	Оперативни трошоци	Регулиран период				
			2012	2013	2014	2015	2016
A		Фиксни трошоци					
1		Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар					
2		Трошоци за теквно одржување, ремонт и услуги за одржување					
3		Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема					
4		Бруто плати					
5		Менаџерски плати и менаџерски награди					
6		Други услуги					
7		Останати и вонредни трошоци					
8		Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето					
9		Амортизација					
10		Трошоци за одржување на туѓите основни средства					
B		Варијабилни трошоци					
1		Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар					
2		Трошоци за теквно одржување, ремонт и услуги за одржување					
3		Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема					
4		Бруто плати					
5		Менаџерски плати и менаџерски награди					
6		Други услуги					
7		Останати и вонредни трошоци					
8		Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето					
9		Амортизација					
10		Трошоци за одржување на туѓите основни средства					
		Вкупно трошоци (A + B)					

МП

 Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

Табела 17

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ: _____
 ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

денари

Р.број	ОПИС	Регуларан период				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Број на вработени					
1	Просечен број на вработени според МП/ИН					
2	Просечен број на вработени според број на работни часови					
3	Број на менаџери					
4	Менаџерски плати					
5	Менаџерски наради					

МП

Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

Табела 18

ПЛАНИРАН ОБРТЕН КАПИТАЛ ЗА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ:
ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.бр.	ОПИС	2010	2011	Регулиран период			
				2012	2013	2014	2015
	денари						
	Тековна Актива (Обртни средства):						
1	Потребна готовина						
	Тековна ликвидност - брз коефициент (обртни средства-запихи) / краткорочни обврски)						
	Моментна ликвидност (парични средства и хартии од вредност/краткорочни обврски)						
2	Побарувања од купувачи						
	приходи од продажба / просечни побарувања од купувачите						
	број на денови на наплата						
3	Запихи						
	Трошоци на реализација / запихи						
	број на денови на вртување на запихите						
4	Останато						
	% од приход						
5	Вкупно тековна Актива (обртни средства) Актива						
6	Тековна Пасива (Краткорочни извори на средства - обврски):						
7	Обврски кон добавувачи						
	(обврски кон добавувачите / вкупни средства)						
	(број на денови на наплата)						
8	Обврски за плати						
	(број на денови на исплата)						
9	Амортизација						
	(број на денови на пресметка/знос на год. амортизација)						
10	Останато						
	(% од трошоци)						
11	Вкупна тековна Пасива - извори на краткорочни средства						
	ОБРТЕН КАПИТАЛ (5 - 11)						

МП

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Табела 18/1

БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) ОД РЕГУЛИРАНА ДЕЛНОСТ
ПРЕТПРИЈАТИЕ

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Регулиран период				
		2010	2011	2012	2013	2016
1	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (204+203+206)					
2	Приходи од продажба					
3	Останати приходи					
4	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство					
4.a	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината					
4.б	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината					
5	Клигализирано сопствено производство и услуги					
6	III. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)					
7	Трошоци за сировини и други материјали					
8	Набавна вредност на продадени стои					
9	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми					
10	Услуги со опартер на материјални трошоци					
11	Останати оперативни расходи					
12	Трошоци за вработени (214+215+216+217)					
12.a	Плати и надоместоци на плата (нето)					
12.б	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата					
12.в	Придонес од запознато социјално осигурување					
12.г	Останати трошоци за вработените					
13	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства					
14	Вредносно усогласување (обавредување) на материјалните и нематеријалните средства					
15	Вредносно усогласување (обавредување) на тесови средства					
16	Разлици за трошоци и приходи					
17	Останати трошоци од работењето					
18	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+228+230+231+232+233)					
19	Финансиски приходи од односи со позврани друштва (225+226+227+228)					
19.a	Приходи од издавање на позврани друштва					
19.б	Приходи по основа на камати од работење со позврани друштва					
19.в	Приходи по основа на курсни разлики од работење со позврани друштва					
19.г	Останати финансиски приходи од работење со позврани друштва					
20	Приходи од издавање на непозврани друштва					
21	Приходи по основа на камати од работење со непозврани друштва					
22	Приходи по основа на курсни разлики од работење со непозврани друштва					
23	Неопознати добивки (приходи) од финансиски средства					
24	Останати финансиски приходи					
25	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (236+238+240+241+242+243)					
26	Финансиски расходи од односи со позврани друштва (237+238+239+240+241+242+243)					
26.a	Расходи по основа на камати од работење со позврани друштва					
26.б	Расходи по основа на курсни разлики од работење со позврани друштва					
26.в	Останати финансиски расходи од позврани друштва					
27	Расходи по основа на камати од работење со непозврани друштва					
28	Расходи по основа на курсни разлики од работење со непозврани друштва					
29	Неопознати загуби (расходи) од финансиски средства					
30	Останати финансиски расходи					
31	Удел во добивката на придружението друштва					
32	Удел во загубата на придружението друштва					
33	Удел во загубата на придружението друштва					
34	Добивка од разликите во работењето (201+223+244) (204+205+207+244+245)					
35	Загуба од разликите во работењето (202+205+207+234+245) (201+223+244)					
36	Нето загуба од преини работене					
37	Нето загуба од преини работене					
38	Добивка пред даноците (205+240) или (247-248)					
39	Загуба пред даноците (247-248) или (247-248)					
40	Данок на добивка					
41	Одложени даночни приходи					
42	Одложени даночни расходи					
43	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (200+252+253+254)					
44	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (237+242+243+244)					
45	Проценети приходи на работни времиња на часови на работа во пресметаниот период					
46	Проценети расходи на работни времиња на часови на работа во пресметаниот период					
47	ДОБИВКА ЗАГЛУБА ЗА ПЕРИОДОТ					
47.a	Добивка која им припаѓа на имителите на акциите на матичното друштво					
47.б	Добивка која припаѓа на неопознатото учество					
47.в	Загуба која се однесува на имителите на акциите на матичното друштво					
47.г	Загуба која се однесува на неопознатото учество					
48	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА					
48.a	Вкупна основна заработувања по акција					
48.б	Вкупна равноведна заработувања по акција					
48.в	Основна заработувања по акција од преини работене					
48.г	Равноведна заработувања по акција од преини работене					

МП

Потпишан
Одобрип
Датум

Табела 19/2

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од.....до.....20.....

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	2010	2011	Регулиран период			
				2012	2013	2014	2015
1	Добивка за годината						
2	Загуба за годината						
3	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+280+282)-(274+276+278+281+283)						
4	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+281+283)-(273+275+277+279+280+282)						
5	Добивки кои произметуваат од преведување на странско работење						
6	Загуби кои произметуваат од преведување на странско работење						
7	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба						
8	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба						
9	Ефективен дел од добивки од хединг инструменти за хежирање на парични текови						
10	Ефективен дел од загуби од хединг инструменти за хежирање на парични текови						
11	Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства						
12	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените						
13	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените						
14	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)						
15	Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)						
16	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка						
17	Нето останата сеопфатна добивка (271-284)						
18	Нето останата сеопфатна загуба (284-271) или (272+284)						
19	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+285) или (285-270)						
19 а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво						
19 б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество						
20	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+286) или (270-286) или (286-269)						
20 а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво						
20 б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество						

МП

Пополнил

Одобрил

Датум

Табела 20/1

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) ЗА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ
 ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Регулиран период			
		2012	2013	2014	2015
1	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)				2016
2	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)				
3	Издатоци за развој				
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				
5	Гудвил				
6	Аванси за набавка на нематеријални средства				
7	Нематеријални средства во подготовка				
8	Останати нематеријални средства				
9	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)				
10	Недвижности (011+012)				
10 а.	Земјиште				
10 б.	Градежни објекти				
11	Постројки и опрема				
12	Транспортни средства				
13	Алат, потонски и канцелариски инвентар и мебел				
14	Биолошки средства				
15	Аванси за набавка на материјални средства				
16	Материјални средства во подготовка				
17	Останати материјални средства				
18	III. ВПОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ				
19	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)				
20	Вложувања во подружници				
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички				
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва				
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми				
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)				
24 а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање				
24 б.	Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба				
24 в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку				
25	Останати долгорочни финансиски средства				
26	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)				
27	Побарувања од поврзани друштва				
28	Побарувања од купувачи				
29	Останати долгорочни побарувања				
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА				

МП

Пополнил

Одобрил

Датум

Табела 20/2

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) ЗА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ
ПРЕТПРИЈАТИЕ:

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Регулиран период				
		2010	2011	2012	2013	2014
31	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)					
32	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)					
33	Залихи на сировини и материјали					
34	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто пуми					
35	Залихи на недорвршени производи и полупроизводи					
36	Залихи на готови производи					
37	Залихи на трговски стоки					
38	Залихи на биолошки средства					
39	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА					
40	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)					
41	Побарувања од поврзани друштва					
42	Побарувања од купувачи					
43	Побарувања за дадени аванси на добарувања					
44	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи, и за останати давачки кон државата (преплати)					
45	Побарувања од вработените					
46	Останати краткорочни побарувања					
47	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)					
48	Вложувања во хартии од вредност (054+055)					
48 а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање					
48 б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата					
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва					
50	Побарувања по дадени заеми					
51	Останати краткорочни финансиски средства					
52	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)					
52 А.	Парични средства					
52 Б.	Парични еквиваленти					
53	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)					
54	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)					
55	Б. ВОНЕБЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА					

МП

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Табела 20/3

БИТАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) ЗА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ
ПРЕПРИЈАТИЕ:

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Регулиран период				
		2012	2013	2014	2015	2016
56	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)					
57	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА					
58	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ					
59	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)					
60	IV. ЗАПИСАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)					
61	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА					
62	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)					
63	Законски резерви					
64	Статутарни резерви					
65	Останати резерви					
66	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА					
67	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)					
68	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕПОВНАТА ГОДИНА					
69	XIII. ЗАГУБА ЗА ДЕПОВНАТА ГОДИНА					
70	XII. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО					
71	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО					
72	Б. ОБВРСКИ (082+085+086)					
73	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)					
74	Резервирања за пензии, отпемнина и слични обврски кои вработените					
75	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци					
76	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)					
77	Обврски спрема поврзани друштва					
78	Обврски спрема добавувачи					
79	Обврски за аванси, депозити и кауции					
80	Обврски по заеми и кредити, спрема повзани друштва					
81	Обврски по заеми и кредити					
82	Обврски по хартии од вредност					
83	Останати финансиски обврски					
84	Останати долгорочни обврски					
85	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ					
86	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)					
87	Обврски спрема поврзани друштва					
88	Обврски спрема добавувачи					
89	Обврски за аванси, депозити и кауции					
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата					
91	Обврски кои вработените					
92	Гласени даночни обврски					
93	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци					
94	Обврски по заеми и кредити, спрема повзани друштва					
95	Обврски по заеми и кредити					
96	Обврски по хартии од вредност					
97	Обврски по основ на учество во резултатот					
98	Останати финансиски обврски					
99	Останати краткорочни обврски					
100	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)					
101	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА					
102	ВКУПНА ПАСИВА ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)					
103	В ВОЗНИТАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА					

МП

Потпишан
Одобрено
Датум

Табела 21

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ: _____
 ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Р.Бр.	ОПИС	2010	2011	Регулиран период				
				2012	2013	2014	2015	2016
A	Ликвидност							
1	Коефициент на тековна ликвидност:							
	Обртни средства (Обртен капитал)							
	Тековна Пасива (Краткорочни обврски)							
	Обртни средства / Краткорочни обврски							
2	Брз коефициент на ликвидност:							
	Обртни средства (Обртен капитал)							
	Залихи							
	Тековна Пасива (Краткорочни обврски)							
	(Обртни средства-Залихи) / Краткорочни обврски							
3	Обрт на побарувањата							
	Нето приходи од продажба / просечни побарувања од купувачите							
B	Профитабилност							
1	Профитна маржа							
	Нето добивка / нето приходи од продажба							
2	Обрт на средствата							
	Нето приходи од продажба / Просечен RAB							
3	Поврат на средствата							
	(Нето добивка + амортизација) / Просечен RAB							
4	Поврат на главнината (капиталот)							
	Нето добивка / Акционерска главнина (капитал и резерви)							
B	Долгорочна солвентност							
1	Сооднос на долг со главнината							
	Вкупни обврски / акционерска главнина (капитал и резерви)							
2	Коефициент на покриеност на каматата							
	(Добивка пред оданочување + Расход за камати) / Расход за камати							
3	Коефициент на покриеност на долгот							
	(Нето приход+амортиз.+камата) / (ануитет=камата + отплата)							
4	Учество на долговите во Вкупната Актива							
	Долг / Вкупна Актива							
Г	Проценка на адекватноста на паричните текови							
1	Принос на паричните текови							
	Нето парични текови од оперативни активности / Нето добивка							
2	Сооднос на парични текови со приходите од продажба							
	Нето парични текови од оперативни активности / Нето приходи од продажба							
3	Сооднос на парични текови со средствата							
	Нето парични текови од оперативни активности / Просечни вкупни средства							
	Нето парични текови од оперативни активности / Просечни средства RAB							
4	Слободен паричен тек							
	Нето парични текови од оперативни активности - Дивиденди - Нето капитални издатоци							
Д	Работење							
1	Обрт на Залихите							
	Трошоци на Продажба							
	Залихи							
	Трошоци на продажба / Залихи							
2	Просечно време за наплата							
	Побарувања							
	Приход							
	Побарувања / Приход изразен во денови							
3	Обрт на Основните Средства							
	Приход							
	Основни Средства							
	Приход / Основни средства							
4	Обрт на Сите Средства							
	Приход							
	Вкупно Средства							
	Приход / Вкупни средства							

МП

Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

НАБАВКА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ:
ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Табела 22

Р.бр.	ОПИС	Единица мерка	Реализирано		Регулиран период					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Набавка на природен гас									
	Количина	nm³								
	Цена	ден/nm³								
	Износ	Денари								
2	Транзит	nm³								

Напомена:

Цената да биде изразена како пондерирана просечна цена од сите квартали

МП

Пополнил _____
Одобрил _____
Датум _____

Табела 25

ОСТВАРЕНИ/ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ: _____

ПРЕТПРИЈАТИЕ: _____

Ред.бр.	ОПИС	2010	2011	Регулиран период			
				2012	2013	2014	2015
1	Приходи од регулираната услуга						
1.1							
1.2							
2	Приходи од услуги за урамнотежување						
3	Останати приходи остварени при вршење на регулираната дејност						
3.1							
3.2							
3.3 ...							
	ВКУПНО						

МП

 Пополнил _____
 Одобрил _____
 Датум _____

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**3332.**

Врз основа на член 54 став 1 точка 8, а во врска со член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2011, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СПЕЦИФИЧНИ И КОМПЛЕКСНИ СЛУЧАИ

Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување од областа на специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита и тоа:

1. Референтни цени на пакети на завршени специјалистичко – консултативни стоматолошки услуги од областа на детска и превентивна стоматологија:

Реден број	Шифра	Назив на здравствена услуга	Референтна цена
1	ДС 01	Специјалистички преглед со утврдување на дијагноза циркуларен кариес, чистење на меки и тврди наслаги на сите заби и полирање и флуоризација кај деца до 3 годишна возраст	1,350
2	ДС 02	Специјалистички преглед со залевање на фисури кај деца до 3 годишна возраст до 8 заба	1,170
3	ДС 03	Специјалистички преглед за утврдување на неправилности во развојот и структурата на забите и/или заболување на пародонтот, отстранување на меки и тврди наслаги и анализа на панорамикс	700
4	ДС 04	Реставрација на еден заб при неправилност во форма, големина, боја и структура/ при општо или системско заболување/траума без експонирана пулпа	1,100
5	*ДС 05	Специјалистички преглед и конзервативен третман на кариес на млечни заби (пломбирање) со и без третман на кариес профунда, за специфични случаи	950

6	*ДС 06	Специјалистички преглед со ендодонтски третман на млечни заби со примена на витална метода односно со мортална метода односно при гангрена и дефинитивно затварање (пломбирање) на забот, за специфични случаи	1,700
7	ДС 07	Ендодонтски третман на заби со незавршен раст на корен со пломбирање или контрола и ревизија на полнењето и пломбирање на заб со незавршен раст на корен	2,050
8	ДС 08	Третман на авулзија/екструзија на заб со незавршен раст на корен (по 2 часа од траумата) со два контролни прегледа и отстранување на шината	3,100
9	ДС 09	Екстракција на заб кај пациент со општо или системско заболување до 18 год	1,200
10	*ДС 10	Пломбирање на заби кај деца со посебни потреби до 3 заба	2,900
11	*ДС 11	Комбиниран специјалистички пакет за третман на заби кај деца со посебни потреби до 7 заба	5,500

2. Референтни цени за пакети и услуги од специјалистичко консултативната стоматолошка здравствена заштита од областа на орална патологија и пародонтологија (болести на устата и пародонтот)

Реден број	Шифра	Назив на здравствена услуга	Референтна цена
1	БУ01	Специјалистички преглед утврдување на заболување на пародонтот и негови компликации (наод и мислење)	380
2	БУ02	Обработка (длабока киретажа) на пародонтален џеб по регија до 6 заба со чистење на забен камен	800
3	БУ03	Обработка (длабока киретажа) на пародонтален џеб по регија до 14 заба со чистење на забен камен	1,400
4	БУ04	Обработка (длабока киретажа) на пародонтален џеб по регија над 14 заба со чистење на забен камен	2,500
5	БУ05	Хируршки зафат на хипертрофична гингива (гингивектомија) со контрола	1,100

6	БУ06	Хируршки зафат за продлабочување на вестибулум (периостална сепарација) со контрола и вадење на конци	1,700
7	БУ07	Основен специјалистички пакет за преглед, мислење и третман на локални промени на ниво на орална лигавица	480
8	БУ08	Проширен специјалистички пакет за преглед, мислење и третман на заболување на орална лигавица со брис за цитологија, земање материјал за алерголошки испитувања и земање материјал за биопсија	600
9	БУ09	Терапија на орална лигавица со отстранување на тврди и меки наслаги, остри забни ивици, рани контакти на оклузија и артикулација, физикална и биостимулирачка терапија и контрола	1,460
10	БУ10	Специјалистички преглед и мислење за орални фокуси и фокални инфекции	640
11	БУ11	Хируршки зафат FLAP (по регија) со контрола	3,300

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Број: 02-15600/5
10 октомври 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Јован Грновски, с.р

3333.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8, а во врска со член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2011, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА УСЛУГИ ВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ СО ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на услуги во превентивна здравствена заштита и итна медицина помош со домашно лекување („Службен весник на Република Македонија“ број 171/2010 година), во членот 2, се врши измена на следните референтни цени:

Шифра	Назив на пакетот	Референтна цена
ИМП1	Итна помош	177.000
ПРЕ1	Домашно лекување	136.500
ПРЕ2	Дежурна служба	76.500
ПРЕ3	Систематски преглед, вакцинации и советувањето	94.700
ПРЕ4	Превентивна стоматологија	113.000
ПРЕ5	Итна стоматологија	96.200
ПРЕ6	Патронажа по сестра	40.000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.11.2011 година.

Број 02-15600/7
10 октомври 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Јован Грповски, с.р.

3334.

Врз основа на член 30, член 31 став 4 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 10.10.2011 година, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на Република Македонија“ 105/2011) во членот 3 став 4 по зборот став бројот „4“ се брише и се додаваат зборовите „став 2 алинеја 2“.

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„По исклучок од став 2 алинеја 2 на овој член, не се доставува профактура од странски здравствени установи од земјите Република Словенија, Република Хрватска, Република Бугарија и Република Србија, во случаи кога во овие земји не се врши потребната здравствена услуга, или кога во предлогот за упатување на лекување во странство од соодветната универзитетска клиника е наведено дека потребната здравствена услуга се врши единствено во предложената странска здравствена установа, или кога се работи за потреба од реоперативен зафат или продолжување на лекување, односно следна фаза на лекување, во странска здравствена установа каде претходно бил упатен осигуреникот, односно било извршено лекувањето.“

Ставовите 5, 6, 7 и 8 стануваат став 6, 7, 8 и 9.

Член 2

Во членот 10 став 2 записката по зборот „постапка“ станува точка, а зборовите „во согласност со член 3, 4, 5, 7 и 8 од овој правилник“ се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Постапката за продолжување на лекувањето во странската здравствена установа од став 2 на овој член се спроведува врз основа на:

- барање за продолжување на лекување во странство, кое се поднесува согласно став 1 на член 3 од овој правилник;
- предлог на странската здравствена установа за оправданоста на причините за продолжување на лекувањето;
- потребната медицинска документација и друга документација за текот на лекувањето во странската здравствена установа, и
- оценка и мислење од на првостепената лекарска комисија на Фондот за потребата од продолжување на болничкото лекување во странската здравствена установа.

Член 3

Ставот 2 на членот 11 се менува и гласи:

„Решението од став 1 на овој член Фондот го донесува врз основа на:

- барање за болничко лекување во странство, кое се поднесува согласно став 1 на член 3 од овој правилник;
- предлог за упатување на лекување во странство од соодветната универзитетска клиника во Скопје;
- потребната медицинска документација и друга документација за такот на лекувањето во здравствените установи во републиката и
- оценка и мислење од на Првостепената лекарска комисија на Фондот за потребата од итност за упатување на болничкото лекување во странската здравствена установа.“

Член 4

Во членот 34 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„По завршување на итноста, може да се одобри превоз за враќање на осигуреното лице со санитетско возило во Република Македонија врз основа на оценка и мислење на лекарската комисија на подрачната служба на Фондот, а по предлог на странската здравствена установа.“

Ставовите 5 и 6 стануваат став 6 и 7.

Член 5

Во насловот пред член 36 и во член 36 зборот „превоз“ се заменува со зборот „пренос“.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Министерот за здравство.

Бр. 02-15600/3
10 октомври 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Јован Грповски, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3335.**

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1 точка 5 и член 163 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“, бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/2010 и 145/2010, 97/2011), член 19, став 2, алинеја 10, член 30 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст) и член 16 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во РМ и радиодифузерите од регионот Скопје (градот Скопје и неговата околина), бр.01-861/1 од 11.3.2011 („Сл.весник на РМ“, бр.31/2011), а во согласност со Заклучокот на Советот, бр.02-3693/38 од 27.10.2011, на 18-та седница, одржана на 18.10.2011 година донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ КОПИЈА ОД СНИМКА НА ОБЈАВЕНА ИНФОРМАЦИЈА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМСКИОТ СЕРВИС НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ НА ДРЖАВНО НИВО ВО РМ И РАДИОДИФУЗЕРИТЕ ОД РЕГИОНОТ СКОПЈЕ (ГРАДОТ СКОПЈЕ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА) БР.01-861/1 ОД 11.03.2011 („СЛ. ВЕСНИК НА РМ“, БР. 31 /2011)

Член 1

Во Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во РМ и радиодифузерите од регионот Скопје (градот Скопје и неговата околина), бр.01-861/1 од 11.03.2011 („Сл.весник на РМ“, бр.31/2011), во понатамошниот текст: Правилникот, во членот 3 зборот „потреби“ на крајот од членот, се менува со зборовите „права и интереси утврдени со закон“.

Член 2

Во Правилникот, во членот 6, став 1, зборовите „потреби и намери“ на крајот од ставот, се менуваат со зборовите „права и интереси утврдени со закон“.

Член 3

Сите останати одредби од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во РМ и радиодифузерите од регионот Скопје (градот Скопје и неговата околина), бр.01-861/1 од 11.3.2011 („Сл.весник на РМ“, бр.31/2011), остануваат неизменети.

Член 4

Овој Правилник за измена на Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во РМ и радиодифузерите од регионот Скопје (градот Скопје и неговата околина), бр.01-861/1 од 11.3.2011 („Сл.весник на РМ“, бр.31/2011), влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-861/2
28 октомври 2011 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
м-р **Зоран Стефаноски, с.р.**



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622





СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ

Број 151	31 октомври 2011, понеделник	Год. LXVII
www.slvesnik.com.mk	contact@slvesnik.com.mk	

СОДРЖИНА

	Стр.
29. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2011/367/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/273/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.....	1

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

29.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.10.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/367/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 ЈУНИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/273/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2011/367/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/273/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии и Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 2011/367/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/273/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија и Одлуката 2011/273/ЗНБП од 9 мај 2011 година за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 6

Одлуката за спроведување 2011/367/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/273/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивната мерка кон Сирија се воведува на неопределено време.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5955/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

L 164/14

EN

Official Journal of the European Union

24.6.2011

DECISIONS

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2011/367/CFSP

of 23 June 2011

implementing Decision 2011/273/CFSP concerning restrictive measures against Syria

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(2) thereof,

Having regard to Council Decision 2011/273/CFSP of 9 May 2011 concerning restrictive measures against Syria ⁽¹⁾, and in particular Article 5(1) thereof,

Whereas:

In view of the gravity of the situation in Syria, additional persons and entities should be included in the list of persons and entities subject to restrictive measures set out in the Annex to Decision 2011/273/CFSP,

Article 1

The persons and entities listed in the Annex to this Decision shall be added to the list set out in the Annex to Decision 2011/273/CFSP.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

Done at Brussels, 23 June 2011.

For the Council
The President
MARTONYI J.

⁽¹⁾ OJ L 121, 10.5.2011, p. 11.

24.6.2011

EN

Official Journal of the European Union

L 164/15

ANNEX

PERSONS AND ENTITIES REFERRED TO IN ARTICLE 1

A. Persons

	Name	Identifying information (date of birth, place of birth ...)	Reasons	Date of listing
1.	Zouhima CHALICHE (Dhu al-Himma SHALISH)	Born in 1951 or 1946 in Kerdaha.	Head of presidential security; involved in violence against demonstrators; first cousin of President Bashar Al-Assad.	23.6.2011
2.	Riyad CHALICHE (Riyad SHALISH)		Director of Military Housing Establishment; provides funding to the regime; first cousin of President Bashar Al-Assad.	23.6.2011
3.	Brigadier Commander Mohammad Ali JAFARI (a.k.a. JAFARI, Aziz; a.k.a. JAFARI, Ali; a.k.a. JAFARI, Mohammad Ali; a.k.a. JAFARI, Mohammad Ali; a.k.a. JAFARI-NAJA- FABADI, Mohammad Ali)	DOB 1 Sep 1957; POB Yazd, Iran.	General Commander of Iranian Revolutionary Guard Corps, involved in providing equipment and support to help the Syria regime suppress protests in Syria.	23.6.2011
4.	Major General Qasem SOLEIMANI (a.k.a Qasim SOLEIMANY)		Commander of Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC - Qods, involved in providing equipment and support to help the Syria regime suppress protests in Syria.	23.6.2011
5.	Hossein TAEB (a.k.a. TAEB, Hassan; a.k.a. TAEB, Hosein; a.k.a. TAEB, Hossein; a.k.a. TAEB, Hussayn; a.k.a. Hojjatoleslam Hossein TAEB)	DOB 1963; POB Tehran, Iran.	Deputy Commander for Intelligence of Iranian Revolutionary Guard Corps, involved in providing equipment and support to help the Syria regime suppress protests in Syria.	23.6.2011
6.	Khalid QADDUR		Business associate of Maher Al-Assad; provides funding to the regime.	23.6.2011
7.	Ra'if AL-QUWATLI (a.k.a. Ri'af AL-QUWATLI)		Business associate of Maher Al-Assad; provides funding to the regime.	23.6.2011

B. Entities

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Bena Properties		Controlled by Rami Makhoul; provides funding to the regime.	23.6.2011

L 164/16

EN

Official Journal of the European Union

24.6.2011

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sundug Al Mashrek Al Istishmar)	P.O. Box 108, Damascus Tel.: 963 112110059 / 963 112110043 Fax: 963 933333149	Controlled by Rami Malkhlouf; provides funding to the regime.	23.6.2011
3.	Hamcho International (a.k.a. Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875 Website: www.hamshointl.com Email: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com	Controlled by Mohammad Hamcho or Hamsho; provides funding to the regime.	23.6.2011
4.	Military Housing Establishment (alias MILHOUSE)		Public works company controlled by Riyad Shalish and Ministry of Defence; provides funding to the regime.	23.6.2011

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/367/ЗНБП НА СОВЕТОТ

од 23 јуни 2011 година

за спроведување на Одлуката 2011/273/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 31(2) од истиот,

имајќи ја предвид Одлуката 2011/273/ЗНБП на Советот од 9 мај 2011 година за рестриктивни мерки против Сирија ⁽¹⁾, а особено член 5(1) од истиот,

со оглед на тоа што:

Земајќи ја предвид тежината на ситуацијата во Сирија, дополнителни лица и субјекти треба да се вклучат во списокот на лица и субјекти предмет на рестриктивните мерки утврдени во анексот кон Одлуката 2011/273/ЗНБП,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Лицата и субјектите наведени во анексот кон оваа одлука се додаваат на списокот утврден во анексот кон Одлуката 2011/273/ЗНБП.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на датумот на нејзино донесување.

Брисел, 23 јуни 2011 година.

За Советот

Претседател

МАРТОНИ Џ.

¹ Сл. весник L 121, 10.5.2011 година, стр. 11.

АНЕКС

ЛИЦА И СУБЈЕКТИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 1

А. Лица

	Име	Информации за идентификација (датум на раѓање, место на раѓање, ...)	Причини	Датум на ставање на список
1.	Зулхима ЧАЛИЧЕ (Ду ал-Хима Шалиш) Zoulhima CHALICHE (Dhu al-Himma SHALISH)	Роден во 1951 година или 1946 година во Кердаха.	Раководител на безбедноста на претседателот; вклучен во насилство против демонстрантите; прв братучед на Претседателот Башар Ел-Асад (Bashar Al- Assad)	23.6.201 на 1 година
2.	Ријад ЧАЛИЧЕ (Ријад ШАЛИШ) (Riyad CHALICHE (Riyad SHALISH)		Директор на Military Housing Establishment; прв братучед на Претседателот Башар Ел-Асад.	23.6.201 на 1 година
3.	Бригаден капетан Мохамад Али Џафари (познат како ЏА'ФАРИ, Азиз; познат како ЏАФАРИ, Али; познат како ЏАФАРИ, Мохамад Али; познат како ЏА'ФАРИ, Мохамад Али; познат како ЏАФАРИ-НАЏА- ФАБАДИ, Мохамад Али) (Mohammad Ali JAFARI (a.k.a. JA'FARI, Aziz; a.k.a. JAFARI, Ali; a.k.a. JAFARI,	Датум на раѓање: 1 септември 1957 година; Место на раѓање: Јазд, Иран.	Генерален командант на Иранската револуционерна гарда, вклучен во обезбедување на опрема и поддршка за помош на режимот во Сирија кој ги задушува протестите во Сирија.	23.6.201 на 1 година

	Mohammad Ali; a.k.a. JA'FARI, Mohammad Ali; a.k.a. JAFARI- NAJA-FABADI, Mohammad Ali)			
4.	Генерал мајор Ќазем СОЛЕИМАНИ (познат како Казим СОЛЕИМАНИ) (Qasem SOLEIMANI (a.k.a. Qasim SOLEIMANY)		Командант на Иранската револуционерна гарда, ИРГ - Qods (посебна единица на иранската армија) вклучен во обезбедување на опрема и поддршка за помош на режимот во Сирија кој ги задушува протестите во Сирија.	23.6.201 1 година
5.	Хосеин ТАЕБ (познат како ТАЕБ, Хасан; познат како ТАЕБ, Хосеин; познат како ТАЕБ, Хосеин; познат како ТАЕБ, Хусаин; познат како Хоџатолеслам Хосеин ТА'ЕБ) (Hossein TAEB (a.k.a. TAEB, Hassan; a.k.a. TAEB, Hosein; a.k.a. TAEB, Hossein; a.k.a. TAEB, Hussayn; a.k.a. Hojjatoleslam Hossein TA'EB)	Датум на раѓање: 1963 година; Место на раѓање: Техеран, Иран.	Заменик командант за разузнавање на Иранската револуционерна гарда, вклучен во обезбедување на опрема и поддршка за помош на режимот во Сирија кој ги задушува протестите во Сирија.	23.6.201 1 година
6.	Калид КАДУР (Khalid QADDUR)		Деловен партнер на Махер Ел-Асад; обезбедува финансиска поддршка на режимот.	23.6.201 1 година
7.	Ра'иф ЕЛ- КУВАТЛИ (познат како		Деловен партнер на Махер Ел-Асад; обезбедува финансиска	23.6.201 1 година

Ри'аф ЕЛ-КУВАТЛИ (Ri'af AL-QUWATLI)	поддршка на режимот.
-------------------------------------	----------------------

Б. Субјекти

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на ставање на список
1.	Bena Properties		Контролирано од Рами Маклоуф (Rami Makhlouf); обезбедува финансиска поддршка на режимот.	23.6.2011 година
2.	Инвестициски фонд Al Mashreq (AMIF) (познат како Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus Тел.: 963 112110059 / 963 112110043 Факс: 963 93333149	Контролирано од Рами Маклоуф (Rami Makhlouf); обезбедува финансиска поддршка на режимот.	23.6.2011 година
3.	Hamcho International (познат како Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box: 8254, Damascus Тел.: 963 112316675 Факс: 963 112318875 Веб страница: www.hamshointl.com Е-маил: info@hamshointl.com и hamshogroup@yahoo.com	Контролирано од Мохамад Хамчо или Хамшо (Mohammad Hamcho or Hamsho); обезбедува финансиска поддршка на режимот.	23.6.2011 година
4.	Military Housing Establishment (позната како МИЛИХАУС) Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Компанија за јавни работи контролирана од Ријад Шалиш (Riyad Shalish) и Министерството за одбрана; обезбедува финансиска поддршка на режимот.	23.6.2011 година



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011151